



Македонски Телеком АД – Скопје

Финансиски извештаи
за годината којашто завршува на
31 декември 2025
Со извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор	I-V
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за парични текови	4
Извештај за промени во главнината	5
Белешки кон финансиските извештаи	6

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на
Македонски Телеком АД Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за ревизија на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Македонски Телеком АД Скопје („Друштвото“), коишто го вклучуваат одделниот извештај за финансиската состојба на 31 декември 2025 година, како и одделниот биланс на успех, одделниот извештај за сеопфатна добивка, одделниот извештај за промените во капиталот и одделниот извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди во примена со Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) . Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Прирачникот на *Меѓународниот кодекс за етика за професионалните сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност)* (Кодексот за етика) објавен во Службен весник на република Северна Македонија бр. 273/24 од 30 декември 2024 година, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот за етика.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионалното расудување, имале најголема значајност за нашата ревизија на финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи како целина, и во формирањето на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

Клучни ревизорски прашања	Ревизорски пристап
<p><i>Признавање на приходи</i></p> <p>Како што е обелоденето во Белешка 22 кон финансиските извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2025 година, Друштвото има признаено приходи од договори со купувачи во износ од 12,589,809 илјади денари. Дополнителни обелоденувања се вклучени во Белешка 2.13 – Материјални сметководствени политики – Приходи, кон финансиските извештаи.</p> <p>Овие приходи се генерираат од обезбедување на услуги, односно мобилни и фиксни говорни и податочни услуги и ИКТ услуги, како и од продажба на уреди и стока. Друштвото ги признава приходите согласно принципите на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи, вклучително и примената на моделот во пет чекори.</p> <p>Договорите често се продаваат на купувачите со повеќекратни компоненти, при што приходот се определува за секоја компонента посебно преку распределба на трансакциската цена на поединечните компоненти пропорционално на нивните релевантни поединечни продажни цени.</p> <p>Поради деловниот модел и широкиот опсег на услуги, точноста во признавањето на овие приходи бара „основно прилагодување“ со цел да се одрази објективната вредност на доброто и/или услугата, при што вкрстената субвенција или вкупниот попуст се алоцира на релевантни поединечни продажни цени, како и координирана интеракција на повеќе комплексни ИТ системи, во кои голем број трансакции се иницираат, обработуваат и фактурираат на автоматизиран начин.</p> <p>Постои инхерентен ризик од материјално погрешно прикажување поради измама во признавањето на приходите, кој претставува значаен ризик.</p> <p>Настанувањето и точноста на признавањето на приходите од договори со купувачи се сметаат за клучно ревизорско прашање, поради примената на професионално расудување и неизвесност во проценките при утврдување на критериумите за признавање на приходи кај договори со повеќе елементи на испорака, како и поради динамичниот развој на овие комплексни услуги. Признавањето на приходите со користење на потребните ИТ системи беше од особено значење во рамките на нашата ревизија.</p>	<p>Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Со цел да ги процениме ризиците од материјално погрешно прикажување, најпрво стекнавме разбирање за текот на процесите и интерните контроли поврзани со признавањето на приходите, земајќи го предвид корпоративното опкружување и барањата на МСФИ. - Врз основа на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување во рамките на овие ревизорски постапки, селектиравме рачни и автоматизирани контроли, како и поврзани општи ИТ контроли, од контролите релевантни за ревизијата во однос на признавањето на приходите. Потоа, овие контроли беа тестирани за оперативна ефективност со цел да се оцени нивната функционалност во текот на извештајната година. Во овој контекст, вклучивме и ИТ специјалисти. <p>Покрај тестирањето на оперативната ефективност, ги спроведовме следните суштински постапки како одговор на идентификуваните ризици од материјално погрешно прикажување:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ја оценивме конзистентноста во примената на политиката за признавање на приходи преку повторно разгледување на сметководствените политики за различните извори на приходи на Друштвото. - Го тестиравме усогласувањето на трансакциските податоци евидентирани во оперативните (upstream) системи со приходите прикажани во главната книга, во однос на точноста и комплетноста. Ова вклучуваше и испитување на рачните корективни книжења поврзани со приходите. - Ги испитавме податоците за купувачи и договори користени во анализите, преку споредба на поврзаните договори со соодветните податоци во системите за матични податоци, на база на примерок. - Користејќи листа на трансакции евидентирани во текот на периодот, идентификувавме ставки за тестирање преку избор на примерок. Ги проверивме придружните документи, како што се продажни фактури, со цел да утврдиме дали цените се усогласени со одобрените ценовници (тарифи).

	<ul style="list-style-type: none"> - Извршивме интервјуа со вработени вклучени во активности во области во кои е идентификуван ризик од измама, со цел да добиеме нивни согледувања за ризикот и начинот на кој контролите го адресираат истиот. - Користевме подетално расчленети податоци и спроведовме суштински аналитички постапки, правејќи споредби на приходите прикажани по месеци, по тарифни модели и по број на претплатници во тековниот извештаен период со споредлив претходен период. - Ги тестиравме трансакциите што се случиле непосредно пред и по крајот на годината, прибавувајќи докази за соодветно временско признавање на приходите, врз основа на условите утврдени во договорите и документите за испорака. - Ја тестиравме соодветноста на книжењата во главната книга преку разговори со лица вклучени во процесот на финансиско известување во однос на несоодветни и невообичаени активности, како и преку тестирање на ставови за сметководствено евидентирање. Разгледавме дали постои доказ за пристрасност на Раководството во значајните сметководствени проценки и расудувања релевантни за признавањето на приходите. Исто така, го оценивме целокупното контролно опкружување на Друштвото и извршивме интервјуа со повисокото раководство. <p>Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања.</p>
Обезвреднување на финансиски средства	
<p>Како што е обелоденето во Белешка 7 кон финансиските извештаи, за годината што завршува на 31 декември 2025 година, Друштвото призна обезвреднување на побарувања од купувачи и други финансиски средства во износ од 149,220 илјади денари. Дополнителни обелоденувања се вклучени во Белешка 4 – Критични сметководствени проценки и расудувања и Белешка 2.3.1 – Материјални сметководствени политики – Финансиски средства. Понатаму, како што е обелоденето во Белешка 7, вкупното салдо на исправка на вредност (обезвреднување) на 31 декември 2025 година изнесува 2,117,336 илјади денари.</p> <p>Исправките на вредност претставуваат најдобра проценка на Раководството за очекуваните кредитни загуби („ECL“) во рамки на побарувањата од купувачи и другите финансиски средства мерени по амортизирана вредност на датумот на известување.</p> <p>Оваа област беше во фокусот на нашата ревизија бидејќи мерењето на исправките на вредност бара од Раководството да направи сложени претпоставки и професионални расудувања.</p>	<p>Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка на методологијата и моделите што Друштвото ги користи за пресметка на обезвреднување, како и оценка на нивната усогласеност со барањата на МСФИ; - Спроведување разговори со персоналот од управувањето со ризици, со цел стекнување разбирање за процесот на обезвреднување на финансиските средства, користените ИТ апликации, како и клучните извори на податоци и претпоставки во моделот на очекувани кредитни загуби (ECL); - Тестирање на целосноста и точноста на старосната структура на побарувањата од купувачи, вклучително и проверка на класификацијата по старосни категории, пресметката на денови на доспеаност и проценката на очекуваните кредитни загуби;

<p>Друштвото ја пресметува исправката на вредност за кредитни загуби за побарувањата од купувачи врз основа на моделот на очекувани кредитни загуби (ECL), применувајќи го поедноставениот пристап. За поголемите и меѓународните купувачи, исправката на вредност се мери на индивидуална основа, користејќи проценка врз основа на старосната структура на салдото на побарувањата, историското искуство со отписи, кредитоспособноста на купувачот и неодамнешните промени во условите на плаќање. За останатите купувачи, исправката на вредност се мери на портфолио основа, преку колективна проценка на нивото на очекувани кредитни загуби, првенствено врз основа на старосната структура на побарувањата и стапките на обезвреднување.</p> <p>Поради наведените фактори, вклучително и значително зголемената неизвесност во проценките што произлегува од тековното нестабилно економско опкружување, забавениот економски раст и зголемените каматни стапки, ја сметавме исправката на вредност на финансиските средства за област поврзана со значаен ризик од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи.</p> <p>Поради тоа, оваа област бараше зголемено внимание во текот на ревизијата и беше определена како клучно ревизорско прашање.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Испитување дали обелоденувањата поврзани со обезвреднувањето на финансиските средства во финансиските извештаи соодветно ги адресираат релевантните квантитативни и квалитативни барања на МСФИ. <p>Во однос на колективната исправка на вредност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стекнување разбирање за клучните интерни модели за рејтинг на побарувања од купувачи и договорни средства, како и оценка на релевантноста и веродостојноста на клучните податоци што се користат во нив; - Прибавување и анализа на проекциите со поглед кон иднината (forward-looking информации) и клучните макроекономски варијабли користени при проценката на очекуваните кредитни загуби. Независна оценка на овие информации преку споредба со јавно достапни податоци и потврдување преку разговори со Управниот одбор, како и повторна пресметка на избрани клучни параметри во рамките на колективниот ECL модел. <p>Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања</p>
<p><i>Претпоставки користени при вреднување на залихите</i></p>	
<p>Врз основа на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) и нашата ревизорска методологија, сметководствените проценки претставуваат области што вклучуваат значајни расудувања на Раководството и бараат зголемено внимание од страна на ревизорот. Раководството ја проценува нето-реализационата вредност на залихите, земајќи ги предвид најрелевантните и најверодостојните докази достапни на секој датум на известување. Дополнително, процесот на проценка на Раководството е сложен и во голема мера заснован на професионално расудување, при што се темели на претпоставки за продажните цени, чија идна реализација може да биде под влијание на технолошки развој или други пазарно-условени промени што може да доведат до намалување на идните продажни цени. Поврзаните сметководствени политики, расудувања и проценки се обелоденети во Белешките 2.4 и 10 кон приложените финансиски извештаи.</p>	<p>Врз основа на процената на ризикот, нашите ревизорски процедури во оваа област, вклучуваа, меѓу другото:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка дали залихите се вреднувани по пониската вредност помеѓу набавната вредност и нето-реализациона вредност, преку тестирање на начинот на кој Раководството ја извршило сметководствената проценка и претпоставките кои се користени. - При присуство на пописот на залихите, ја проверивме состојбата и карактеристиките на залихите (на пример: оштетени залихи, застарени или нефункционални залихи, или отпишани залихи) и утврдивме кои ставки, доколку ги има, се предмет на исправка на вредност. Исто така, извршивме разговори со магацинскиот и друг оперативен персонал во врска со залихи што можеби се бавно-обртни, оштетени или застарени. <p>Од извршените ревизорски постапки не беа идентификувани отстапувања ниту материјални погрешни прикажувања</p>

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото, Македонски Телеком АД – Скопје, на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, беа ревидирани од друг ревизор, кој издаде мислење без резерва на 21 февруари 2025 година.

Одговорност на Раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, и за таква внатрешна контрола каква што Раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, Раководството е одговорно за процена на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако Раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:


- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на Раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на Раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.


Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известено во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Партнер на ревизорскиот ангажман од кој произлегува извештајот на независниот ревизор е Маја Атанасовска.


Маја Атанасовска
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје




Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Скопје, 20 февруари 2026 година

Извештај за финансиската состојба

Во илјади денари


	Белешка	На 31 декември	
		2025	2024
Средства			
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	5	817.587	1.344.547
Депозити во банки	6	307.475	-
Побарувања од купувачи	7	3.212.901	3.111.800
Останати тековни финансиски средства	8	47.092	8.350
Останати тековни средства	9	264.048	234.632
Средства од договори	22.1	273.041	262.984
Залихи	10	432.486	330.166
Средства расположливи за продажба	11	1.066	-
Вкупно тековни средства		5.355.696	5.292.479
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	13	10.954.838	10.751.957
Права на користење на средства	12	449.437	391.115
Аванси за недвижности, постројки и опрема		3.070	3.070
Нематеријални средства	14	3.216.477	3.289.715
Побарувања од купувачи	7	395.449	350.526
Останати нетековни финансиски средства	8	375	893
Средства од договори	22.1	96.549	71.262
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	32.1	508.632	515.809
Останати нетековни средства	9	15.522	14.531
Одложени даночни средства	19	32.607	-
Вкупно нетековни средства		15.672.956	15.388.878
Вкупно средства		21.028.652	20.681.357


Извештај за финансиската состојба


Во илјади денари

	Белешка	На 31 декември	
		2025	2024
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	15	2.584.980	2.495.480
Останати финансиски обврски	16	401.717	360.274
Обврски од наем	17	143.586	132.500
Останати тековни обврски	18	166.297	203.085
Обврски од договори	22.1	191.190	189.163
Обврски за данок на добивка		119.971	37.143
Резервирања за обврски и плаќања	20	359.094	317.892
Вкупно тековни обврски		3.966.835	3.735.537
Нетековни обврски			
Останати финансиски обврски	16	388.654	470.624
Обврски од наем	17	317.061	261.685
Обврски од договори	22.1	1	5
Одложени даночни обврски	19	-	8.740
Резервирања за обврски и плаќања	20	124.745	126.005
Вкупно нетековни обврски		830.461	867.059
Вкупно обврски		4.797.296	4.602.596
Капитал			
Акционерски капитал		9.583.888	9.583.888
Премија за издавање акции		540.659	540.659
Сопствени акции		(3.738.358)	(3.738.358)
Останати резерви	2.12	958.389	958.389
Акумулирана добивка		8.886.778	8.734.183
Вкупно капитал	21	16.231.356	16.078.761
Вкупно капитал и обврски		21.028.652	20.681.357

Овие финансиски извештаи беа одобрени од страна на раководството на Македонски Телеком АД - Скопје на 20 февруари 2026 година, и се предмет на разгледување и одобрување од Одборот на директори на 26 февруари 2026 година и од акционерите на денот кој дополнително ќе се одреди.


 Горан Марковиќ
 Главен извршен директор


 Славко Пројкоски
 Главен директор за
 финансии


 Горан Тиловски
 Лидер на контрола,
 сметководство и даноци
 Овластен сметководител
 Рег. Бр. 0105436

Придружните белешки на страниците 6 до 74 се составен дел од овие финансиски извештаи.

Извештај за сеопфатна добивка

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2025	2024
Приходи	22	12.589.809	12.202.637
Амортизација	12,13,14	(2.581.303)	(2.641.349)
Трошоци за вработените	23	(1.334.259)	(1.311.631)
Плаќања кон останати оператори	24	(1.102.042)	(1.114.093)
Очекувани кредитни загуби на побарувања од купувачи и останати средства	7	(149.220)	(201.706)
Останати расходи од работењето	24	<u>(4.611.337)</u>	<u>(4.501.219)</u>
Трошоци од работењето		(9.778.161)	(9.769.998)
Останати оперативни приходи	25	<u>63.673</u>	<u>25.751</u>
Оперативна добивка		2.875.321	2.458.390
Расходи од финансирање	26	(60.698)	(166.122)
Приходи од финансирање	27	<u>52.886</u>	<u>264.170</u>
Приходи од финансирање - нето		(7.812)	98.048
Добивка пред оданочување		2.867.509	2.556.438
Данок на добивка	28	<u>(332.493)</u>	<u>(317.624)</u>
Добивка за годината		2.535.016	2.238.814
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>2.535.016</u>	<u>2.238.814</u>
Информација за заработката по акција:			
Обична и разводнета заработка по акција (во денари)	36	<u>29,39</u>	<u>25,96</u>

Извештај за парични текови

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2025	2024
Оперативни активности			
Нето добивка пред оданочување		2.867.509	2.556.438
Корекции за:			
Амортизација	12,13,14	2.581.303	2.641.349
Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност	24	(1.224)	1.907
Загуба/(Добивка) од промена на објективната вредност на финансиските средства	26,27	7.176	(241.308)
Очекувани кредитни загуби на побарувања од купувачи	7	72.007	134.207
Нето зголемување на резервирања	20	76.681	368.200
Нето добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема	25	(1.702)	(5.717)
Приходи од дивиденди	27	(23.176)	(17.297)
Расходи од камати	26	33.962	54.362
Приходи од камати	27	(11.770)	(5.565)
Останати непарични ставки (IFRS 15 ефект и ефект промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства)		(46.739)	19.842
Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал		5.554.027	5.506.418
Промена на средства кои припаѓаат во обртен капитал		(342.770)	(117.331)
Промена на обврските кои припаѓаат во обртен капитал		298.764	(62.895)
Парични средства добиени од работењето		5.510.021	5.326.192
Платени камати	16,17	(37.358)	(54.275)
Платени резервации	20	(72.266)	(52.077)
Платени даноци		(305.457)	(334.537)
Паричен тек добиен од оперативни активности		5.094.940	4.885.303
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(1.608.735)	(1.550.933)
Набавка на нематеријални средства		(940.099)	(285.992)
Наплатени заеми		1.323	3.218
Депозити дадени во банки		(307.475)	-
Приливи од дивиденди		23.176	17.297
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		3.032	25.561
Примени камати		11.770	5.565
Паричен тек користен во инвестициони активности		(2.817.008)	(1.785.284)
Финансиски активности			
Исплата на дивиденди	29	(2.381.267)	(2.210.907)
Исплата на закупи (главнина)	17	(153.331)	(144.417)
Исплата на обврски за ТВ права	16	(270.905)	(478.709)
Паричен тек користен во финансиски активности		(2.805.503)	(2.834.033)
Нето зголемување на паричните средства и еквиваленти на паричните средства		(527.571)	265.986
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 1 јануари		1.344.547	1.079.490
Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		611	(929)
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 31 декември	5	817.587	1.344.547

Извештај за промени во главнината

Во илјади денари	Белешка	Акционерски капитал	Премија од издавање акции	Сопствени акции	Останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024		9.583.888	540.659	(3.738.358)	958.389	8.707.437	16.052.015
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	-	-	-	2.238.814	2.238.814
Трансакции со сопствениците во нивното својство на сопственици (исплатена дивиденда)		-	-	-	-	(2.212.068)	(2.212.068)
Состојба на 31 декември 2024	21	9.583.888	540.659	(3.738.358)	958.389	8.734.183	16.078.761
Состојба на 1 јануари 2025		9.583.888	540.659	(3.738.358)	958.389	8.734.183	16.078.761
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	-	-	-	2.535.016	2.535.016
Трансакции со сопствениците во нивното својство на сопственици (исплатена дивиденда)		-	-	-	-	(2.382.421)	(2.382.421)
Состојба на 31 декември 2025	21	9.583.888	540.659	(3.738.358)	958.389	8.886.778	16.231.356

Белешки кон финансиски извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. За Друштвото

Овие финансиски извештаи се однесуваат на друштвото Македонски Телеком АД – Скопје.

Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија и водечки давател на телекомуникациски услуги. Друштвото ги обезбедува следниве услуги како за приватни, така и за деловни корисници: говорни и податочни услуги преку мобилна и фиксна мрежа, интернет услуги, конвергентни услуги, дигитална телевизија и напредни Cloud и ИКТ решенија.

Непосредно матично друштво на Друштвото е АД Каменимост Комуникации Скопје, во сопственост на Маџар Телеком АД регистрирано во Унгарија. Основно матично друштво е Дојче Телеком АД регистрирано во Сојузна Република Германија.

Телекомуникацискиот сектор во Република Северна Македонија е регулиран со Законот за електронски комуникации (ЗЕК) кој е донесен во март 2014 година (Службен весник бр. 39 од 28 февруари 2014 година) како примарно законодавство и правилници како секундарно законодавство.

Друштвото се котира на Македонската берза (МБ) во сегментот задолжителна котација од јуни 2013 година. Како котирана компанија, таа има постојани и специфични обврски за обелоденување кон МБ, како и кон нејзините инвеститори. Со цел да биде транспарентна кон инвеститорите, Друштвото исто така го одржува сегментот Односи со инвеститори на својата веб-страница којшто содржи корисни податоци, дополнително на законски потребните податоци, како чекор понатаму кон добра практика на корпоративно управување.

Регистрирана адреса на Друштвото е ул. „Кеј 13 Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија. Просечниот број на вработени во Друштвото врз основа на часови на работа во текот на 2025 година беше 930 (2024: 944).

1.2. Влијанието на конфликтот во Украина и економската криза врз бизнисот и врз финансиските извештаи

Годишната стапка на инфлација благо забави и на крајот на ноември 2025 година беше на ниво од 4,0% (4,5% во октомври 2025) како резултат на забавувањето кај прехранбената компонента. Распонот на инфлацијата во однос на еврозоната забележа намалување, заради забавувањето на домашната инфлација, споредено со стабилна стапка на инфлација во еврозоната. Со најновите извештаи на ММФ за земјата просечната стапка на инфлација за 2025 година беше измерена на околу 3,9% и како таква таа сè уште беше на релативно високо ниво во однос на историскиот просек. Ревизиите во однос на увозните цени релевантни за инфлацијата се врамнотежени за оваа година, а се претежно надолни за следната година, иако сè уште постои неизвесност од идната динамика на светските цени на примарните производи поради геополитичките тензии и климатските промени.

Тековниот воен конфликт во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација, како и другите тековни воени конфликти, може да извршат дополнително влијание врз европската и глобалната економија, покрај влијанието што конфликтот веќе го изврши врз цените на енергијата, како што беше дискутирано погоре. Друштвото нема значајна директна изложеност на Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да резултира со потреба од ревидирање на одредени претпоставки и проценки во иднина. Друштвото го почувствува влијанието на кризата преку зголемените цени на енергијата. Идно долгорочно влијание може да се изврши на обемот на тргување, паричните текови и профитабилноста. Сепак, освен зголемените трошоци за енергија, Друштвото не почувствува други влијанија од конфликтот во Украина до датумот на овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Основните сметководствени политики усвоени во подготвувањето на овие финансиски извештаи се прикажани подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

2.1. Основа за изготвување

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), со користење на сметководство на пресметковна основа, со исклучок на информациите за паричните текови.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари.

Изготвувањето на финансиски извештаи во согласност со МСФИ подразбира раководството да врши проценки и претпоставки кои влијаат врз прикажаните износи во финансиските извештаи и белешките поврзани со нив. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што оценките и претпоставките се значајни во однос на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

2.1.1. Стандарди, измени и толкувања ефективни од 1 јануари 2025 година, кои имаат влијание на сметководствената политика на Друштвото:

Назив на стандардот	Резиме на измената	Импакт на финансиските извештаи	Датум на примена
Измени и дополнувања на МСС 21	Ефекти од промени на девизните курсеви; Недостаток на можност за размена; ОМСС издаде измени на МСС 21 со кои од компаниите ќе се бара да обезбедат покорисни информации во нивните финансиски извештаи кога валутата не може да се размени во друга валута.	Не е применливо врз финансиските извештаи на Друштво	1 јануари 2025 година

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1.2. Стандарди, амандмани и толкувања кои сè уште не се ефективни на 31 декември 2025 година и не се претходно усвоени од Друштвото и други очекувани промени за 2026 година

Назив на стандардот	Резиме на измената	Импакт на финансиските извештаи	Датум на примена
Стандарди кои се усвоени од ЕУ			
Измени на МСФИ 9 и МСФИ 7	Измени и дополнувања на Класификацијата и мерењето на финансиските инструменти; Измените на МСФИ 7 и МСФИ 9 главно ги појаснуваат барањата за класифицирање и мерење на финансиските инструменти со цел финансиското известување да биде поконзистентно и потранспарентно. Промените во МСФИ 9 се однесуваат на престанокот на признавањето за да се поедностави процесот на престанок на признавање на финансиските обврски подмирени по електронски пат и на класификацијата што обезбедува повеќе насоки за класифицирање на финансиските средства со карактеристики средства без право на регрес (non-recourse features) и договорно поврзани инструменти. Промените на МСФИ 7 ги подобруваат барањата за обелоденување за објективната вредност преку други сеопфатни добивки и договорни услови кои влијаат на паричните текови.	Не се очекува материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштво	1 јануари 2026 година
Годишни подобрувања Том 11	Договори коишто се однесуваат на електрична енергија зависна од природата; ОМСС издаде тесни измени и дополнувања на сметководствените стандарди МСФИ како дел од неговото редовно одржување на стандардите. Овие измени и дополнувања вклучуваат појаснувања, поедноставувања, корекции и промени кои имаат за цел подобрување на конзистентноста на неколку сметководствени стандарди МСФИ.	Не се очекува материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштво	1 јануари 2026 година

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1.2. Стандарди, амандмани и толкувања кои сè уште не се ефективни на 31 декември 2025 година и не се претходно усвоени од Друштвото и други очекувани промени за 2026 година (продолжува)

Стандарди кои се усвоени од ЕУ*			
<p>Измени и дополнувања на МСФИ 9 и МСФИ 7</p>	<p>Договори коишто се однесуваат на електрична енергија зависна од природата; Измени и дополнувања на МСФИ 9 Финансиски инструменти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - барањата за сопствена примена во МСФИ 9 се изменети и дополнети за да ги вклучат факторите што субјектот треба да ги земе предвид при примената на МСФИ 9 2.4 на договорите за купување и преземање на обновлива електрична енергија кога изворот на производство на електрична енергија зависи од природата; и - барањата за сметководство за хеџинг во МСФИ 9 се изменети за да му овозможи на субјектот да користи договор за обновлива електрична енергија што зависи од природата со утврдени карактеристики како инструмент за хеџинг <p>Измени и дополнувања на МСФИ 7 Финансиски инструменти: Обелоденувања и МСФИ 19 Подружници без јавна одговорност: Обелоденувања: ОМСС ги измени и дополни МСФИ 7 и МСФИ 19 за да воведо барања за обелоденување за договорите за електрична енергија зависна од природата со утврдени карактеристики.</p>	<p>Не се очекува влијание врз финансиските извештаи на Друштво</p>	<p>1 јануари 2026 година</p>

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1.1. Стандарди, амандмани и толкувања кои сè уште не се ефективни на 31 декември 2025 година и не се претходно усвоени од Друштвото и други очекувани промени за 2026 година (продолжува)

Стандарди кои не се усвоени од ЕУ*			
МСФИ 19 Подружници без јавна одговорност	МСФИ 19 им овозможува на одредени подобни подружници на матичните субјекти кои поднесуваат извештаи во согласност со сметководствените стандарди МСФИ да применуваат намалени барања за обелоденување, и овозможува поедноставување на системите и процесите за известување за компаниите, со што се намалуваат трошоците за подготовка на финансиските извештаи на подобните подружници, истовремено одржувајќи ја корисноста на тие финансиски извештаи за нивните корисници.	Не е применливо врз финансиските извештаи на Друштво	1 јануари 2027 година

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1.2. Стандарди, амандмани и толкувања кои сè уште не се ефективни на 31 декември 2025 година и не се претходно усвоени од Друштвото и други очекувани промени за 2026 година (продолжува)

Стандарди кои не се усвоени од ЕУ*			
МСФИ 18 Презентирање и обелоденување во финансиските извештаи	<p>МСФИ 18 ќе го замени МСС 1 Презентирање на финансиските извештаи, со воведување на нови барања кои ќе помогнат да се постигне споредливост на финансиските резултати на слични ентитети и ќе се обезбедат порелевантни информации и транспарентност за корисниците. Иако МСФИ 18 нема да влијае врз признавањето или мерењето на ставките во финансиските извештаи, се очекува неговото влијание врз презентирањето и обелоденувањето да биде сеопфатно. Главните промени коишто произлегуваат од МСФИ 18 се следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Подобрување на структурата и споредливоста на Билансот на успех преку воведување задолжителни меѓузбирови (како што е „добивка/загуба пред финансирање и даноци на добивка“) и категории (вклучувајќи „оперативни“, „инвестициски“ и „финансиски“); – Обелоденувања за индикаторите за успешност коишто Друштвото ги користи во јавните комуникации за да го пренесе гледиштето на раководството за одреден аспект на финансиската успешност на ентитетот како целина („мерења на успешноста дефинирани од раководството“); – Воведување дополнителни принципи за групирање и расчленување на линиските ставки; – Измени со тесен опсег на Извештајот за парични текови со цел стандардизирање на презентацијата во овие извештаи, особено преку елиминирање на одредени опции за презентирање. <p>Друштвото ќе го применува новиот стандард од датумот на неговата задолжителна примена, 1 јануари 2027 година. Се бара ретроспективна примена, па оттука споредбените информации за финансиската година која што завршува на 31 декември 2026 година ќе бидат пресметани во согласност со МСФИ 18.</p>	Раководството во моментот ги проценува деталните импликации од примената на новиот стандард врз финансиските извештаи на Друштвото.	1 јануари 2027 г.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1.2. Стандарди, амандмани и толкувања кои сè уште не се ефективни на 31 декември 2025 година и не се претходно усвоени од Друштвото и други очекувани промени за 2026 година (продолжува)

Стандарди кои не се усвоени од ЕУ*			
Измени на МСФИ 19 Подружници без јавна отчетност	Објавувања: Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (IASB) го измени МСФИ 19 за да обезбеди намалени барања за обелоденување за новите и изменетите МСФИ сметководствени стандарди издадени во периодот помеѓу февруари 2021 и мај 2024 година.	Не е применливо за финансиските извештаи на Друштвото	1 јануари 2027 г.
Измени на МСС 21 Ефекти од промените на девизните курсеви	Преведување во валута на презентирање на хиперинфлаторна економија. Измените на МСС 21 ги прецизираат процедурите за преведување за ентитет чија валута на презентирање е валута на хиперинфлаторна економија.	Не е применливо за финансиските извештаи на Друштвото	1 јануари 2027 г.

*За стандардите што сè уште не се потврдени од ЕУ, датумот на првичното донесување утврдено од Меѓународниот одбор за сметководствени стандарди (ОМСС) во моментот се смета дека е од датумот на првичното донесување.

2.2. Трансакции во странска валута

2.2.1. Функционална и презентациона валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД) кој е функционална и презентациона валута на Друштвото.

2.2.2. Трансакции и салда

Трансакциите во странска валута се искажуваат во македонски денари според курсот важечки на денот на трансакцијата. Монетарните средства и обврски деноминирани во странска валута на датумот на изготвување на извештајот за финансиска состојба се претвораат во македонски денари според средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба, а приходите и расходите произлезени од оваа основа се признаваат во добивката или загубата (Финансиски приходи/трошоци). Немонетарните средства и обврски деноминирани во странска валута се претвораат во македонски денари според курсот важечки на денот на трансакцијата. Курсот којшто се користи е објавениот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември беа како што следи:

	2025	2024
	МКД	МКД
1 УСД	52,31	58,88
1 ЕУР	61,50	61,50

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е било каков договор кој што предизвикува финансиско средство кај еден ентитет и финансиска обврска или сопственички инструмент кај друг ентитет.

Финансиските средства на Друштвото вклучуваат парични средства и еквиваленти на парични средства, депозити во банки, сопственички инструменти на други ентитети (финансиски инструменти по објективна вредност преку добивката или загубата) и договорни права да прими парични средства (побарувања од купувачи и останати побарувања) или друго финансиско средство од друг ентитет.

Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски кои произлегуваат од договорните обврски да испорача парични средства или други финансиски средства на друг ентитет (недеривативни финансиски средства). Во основа, финансиските обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Објективната вредност на финансиските инструменти кои се тргуваат е одредена повикувајќи се на нивната пазарна цена на крајот на известувачкиот период. Ова е најчесто применливо за финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба.

Објективната вредност на долгорочните финансиски обврски е исто така одредена со користење на техниката на вреднување на дисконтирани парични текови. Очекуваните парични приливи и одливи се дисконтираат по пазарна каматна стапка.

Претпоставките кои се применети во пресметките на објективна вредност се предмет на неизвесности. Промените во претпоставките кои се применети во пресметките може да имаат влијание на сегашните вредности, објективните вредности и/или паричните текови што произлегуваат од финансиските инструменти. Анализата на сензитивност поврзана со финансиските инструменти на Друштвото се дадени во белешка 3.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3.1. Финансиски средства

Друштвото ги класифицираше своите финансиски средства врз основа на:

- деловниот модел на субјектот за управување со финансиски средства и
- карактеристиките на договорни парични текови во однос на финансиските средства

во следните категории:

- според амортизирана вредност, доколку двата услови дадени во продолжение се исполнети:
 - финансиското средство се чува во рамките на деловен модел чијашто цел е да се чуваат финансиски средства за да се наплатат договорните парични текови и
 - договорните услови на финансиското средство го предизвикуваат настапувањето на конкретни датуми на парични текови коишто се исклучиво плаќања на главнината и на каматата за доспеаната, а неплатена главнина.
- според објективна вредност преку останатата сеопфатна добивка (FVOCI) доколку се исполнети и двата услови дадени во продолжение:
 - финансиското средство се чува во рамките на деловен модел чијашто цел е постигната со наплатата на договорните парични текови и продажбата на финансиски средства и
 - договорните услови на финансиското средство го предизвикуваат настапувањето на конкретни датуми на парични текови коишто се исклучиво плаќања на главнината и на каматата за доспеаната, а неплатена главнина.
- според објективна вредност преку добивка или загуба (FVTPL) освен доколку не се класифицирани во претходните категории.

За целите на класификацијата дадена погоре:

- главнината е објективната вредност на финансиското средство при првичното признавање
- каматата се состои од надомест за временската вредност на пари, за кредитниот ризик поврзан со главнината којашто е доспеана, а неплатена во текот на конкретен временски период и за други основни ризици и трошоци од заеми, како и профитна маргина.

Стандардните купопродајби на финансиски средства се признаваат на датумот на тргување, датумот на кој Друштвото ќе се обврзе да го купи или продаде средството. Инвестициите првично се признаваат по објективна вредност плус трошоци за трансакцијата, за сите финансиски средства коишто не се евидентирани преку добивката или загубата. Финансиските средства коишто се евидентирани според објективна вредност преку добивката или загубата првично се признаваат според објективна вредност, а трошоците за трансакцијата се евидентираат како трошок во добивката или загубата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат со истекувањето или пренесувањето на правата за прием на паричните текови од инвестициите. Финансиските средства се сметаат за пренесени кога ќе се пренесат договорните права за прием на парични текови од финансиските средства или договорните права за прием на парични текови од финансиските средства се задржани, но постои договорна обврска за плаќање на паричните текови на еден или повеќе приматели во рамките на аранжман којшто е во согласност со условите утврдени во МСФИ 9. Какви било добивки или загуби од престанокот на признавањето се признаваат во рамките на добивката или загубата и се пресметуваат како разлика помеѓу (а) износот на надоместот којшто е примен и целокупната кумулативна добивка или загуба којашто била признаена во останата сеопфатна добивка и (б) сегашната вредност којашто престанува да се признава.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3.1. Финансиски средства (продолжува)

- Оштетување на финансиски средства

Во зависност од деловниот модел на Друштвото и карактеристиките на договорните парични текови на финансиските средства, финансиските средства последователно се мерат според амортизирана вредност, според објективна вредност преку останата сеопфатна добивка или според објективна вредност преку добивката или загубата.

Друштвото ги проценува на секој датум на билансот на состојба очекуваните кредитни загуби.

Настани на загуба можат да бидат:

- значителна финансиска потешкотија на издавачот или обврзникот;
- прекршување на договорот, како на пример неплаќање или доцнење со плаќањето на каматата или на главнината;
- доверителот, од економски или правни причини поврзани со финансиската потешкотија на должникот, му доделил концесија на должникот која инаку доверителот не би ја земал предвид;
- станува веројатно дека должникот ќе влезе во стечај или друга финансиска реорганизација;
- исчезнување на активниот пазар за тоа финансиско средство како резултат на финансиски потешкотии; или
- воочливи податоци кои укажуваат на тоа дека постои мерливо намалување на проценетите идни парични текови од група финансиски средства од првичното признавање на тие средства, иако намалувањето сè уште не може да се идентификува кај поединечни финансиски средства во групата, вклучувајќи:
- неповолни промени во платежниот статус на должниците во групата (зголемен број на задоцнети плаќања); или и
- национални или локални економски услови кои соодветствуваат со неисполнувањето на обврските во однос на средствата во групата (на пр. зголемување на стапката на невработеност во географската област на должниците или неповолни промени во условите на индустријата кои имаат влијание врз должниците во групата).

Мора да се признае исправка за загуба за финансиските средства мерени според амортизирана вредност и според објективна вредност преку останата сеопфатна добивка. Исправката за загуба мора да се признае преку добивката или загубата и истата ја намалува сегашната вредност на релевантното финансиско средство мерени според амортизирана вредност. Во случај на финансиски средства мерени според објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, соодветната ставка за пребивање е признаена во останатата сеопфатна добивка и истата не ја намалува сегашната вредност на финансиското средство.

Исправките за загуба треба исто така да се признаат за побарувања од наеми, средства од договори како што е утврдено во МСФИ 15, договори за финансиски гаранции и обврски за заеми поврзани со заеми коишто подлежат на каматна стапка различна од онаа што доминира на пазарот.

Треба да се примени поедноставен пристап за да се проценат и да се евидентираат кредитните загуби за побарувањата од купувачи.

- Поедноставен пристап

Сите финансиски инструменти што подразбираат поедноставен пристап се мерат според очекуваната кредитна загуба во текот на целиот животен век. Поедноставен пристап се применува само за побарувањата од купувачи. Друштвото е запознато од потребата за примена на општиот пристап за паричните средства и еквивалентите на паричните средства, депозити во банки, заеми за вработени и останатите финансиски побарувања, сепак направена е проценка дека можната загуба за овие финансиски средства е нематеријална за финансиските извештаи. Сепак, Друштвото ја проценува и вреднува потребата од загуба за овие финансиски средства. На крајот на секоја година, Друштвото повторно го евалуира пристапот за утврдување на нивото на очекуваните кредитни загуби и оценува потребата од развој на општ пристап со цел да ја пресмета очекуваната кредитна загуба за другите финансиски средства (освен побарувањата од купувачи). Според тоа, освен во случај на несолвентност, ниту какви било показатели за зголемување на кредитниот ризик, ниту какво било доцнење со отплата, не се релевантни во рамките на поедноставениот пристап.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3.1. Финансиски средства (продолжува)

Поедноставениот пристап е применлив за побарувања од купувачите на Друштвото. Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории:

- (а) Финансиски средства мерени според амортизирана вредност
- (б) Финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба (FVTPL)

- (а) Финансиски средства мерени според амортизирана вредност:

Следниве ставки се доделуваат на оваа категорија

- пари и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- побарувања од купувачи;
- заеми на вработени;
- останати побарувања.

Финансиските средства по амортизираната вредност првично се признаваат според објективната вредност и потоа се евидентираат по амортизираната вредност со користење на методата на ефективна каматна стапка (релевантна само за побарувања со долгорочно доспевање).

Парични средства и еквиваленти на паричните средства

Паричните средства и еквивалентите на паричните средства се состојат од парични средства во благајна, парични средства во банка, депозити по видување во банки и останати краткорочни високо ликвидни инвестиции со рок на доспеаност од три месеци или помалку.

Депозити во банки

Депозитите во банки со првичен рок на доспеаност над 3 месеци вклучуваат депозити во банка и други ликвидни депозити и хартии од вредност со првичен рок на доспеаност над три месеци.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Обврските кон и побарувањата од други мрежни оператори се прикажуваат како нето износи кога постои право на пребивање и износите се порамнуваат на нето основа (како што се побарувања и обврски поврзани со меѓународен сообраќај).

Друштвото пресметува загуби од спорни побарувања базирајќи се на проценетите загуби кои се јавуваат како резултат на неможнота корисниците да ги извршат потребните плаќања. За најголемите купувачи и странските купувачи оштетувањето е пресметано на индивидуална основа, додека за останатите купувачи е пресметано на портфолио основа, која се базира на доспеаноста на побарувањата и минатото искуство со отпишување на побарувањата, кредитната способност на корисниците и неодамнешните промени на условите на плаќање. Овие фактори се разгледуваат периодично, и кога е потребно се вршат промени во пресметката. Ако финансиската состојба на нашите корисници се влошува, тековните отписи на побарувањата можат да бидат и повисоки од очекуваните и можат да го надминат нивото на очекувани кредитни загуби коишто се признаени досега.

Кога ќе се утврди дека нема потреба од проценка на кредитниот ризик кај поединечно проценети побарувања, ставката треба да се вклучи во групата на побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик и да се процени колективно дали има оштетување. Побарувањата кои поединечно се проценуваат во однос на оштетување и за кои треба да се признае или да продолжува да се признава загуба од оштетување, не се вклучуваат во колективна проценка на оштетувањето.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3.1. Финансиски средства (продолжува)

Постојат две категории за пресметување на оштетување за побарувања од купувачи:

- за фактури кои се доспеани
- за фактури кои се уште не се доспеани

Во случај на колективна проценка, загубата од кредитниот ризик се проценува примарно на база на старосна структура на побарувањата. , се подготвува листа базирана на старосната структура на доспеани побарувања, а износот на оштетувањето се пресметува со множење на стапките на загубата од оштетување базирани на загуба од претходни периоди со износот на побарувањата.

Стапките на загубата од оштетување се пресметуваат врз основа на искуството со историска загуба, прилагодени врз основа на тековните податоци и идните променливи, односно макроекономските фактори коишто се релевантни и влијаат на очекуваната кредитна загуба. Практично, сите релевантни макроекономски влезни податоци како независни променливи и очекуваната кредитна загуба како зависна променлива се аплицирани во Тридимензионален модел на повеќекратна праволиниска регресија со цел да се рефлектираат ефектите од сегашните и идните услови кои не влијаеле на периодот на кој се заснова искуството со историската загуба и да се отстранат ефектите од условите во историскиот период кои моментално не постојат. Такви информации можат да бидат, на пример, внатрешни промени во процесите на фактурирање и опомену за плаќање на долг, како и макроекономски фактори како што се стапката на инфлација, стапката на невработеност, бруто-долгот на Владата како процент од БДП, вкупниот долг на корпоративниот сектор како процент од БДП и потрошувачката за комуникации како процент од вкупната лична потрошувачка по домаќинство. Дополнително, беше спроведено тестирање на значајноста на добиените резултати со помош на Т - Студентов распоред со цел да се оцени релевантноста на применетиот регресионен модел. Резултатите од тестирањето покажуваат дека сите тестирани променливи значајно влијаат на очекуваната кредитна загуба во сите сегменти и портфолија. Понатаму, беше направена повеќекратна корелациона анализа оценувајќи ја врската помеѓу зависната и независната променлива како и анализа на коефициентите на парцијална еластичност. Резултатите покажуваат дека корелацијата помеѓу променливите се смета за јака земајќи ги предвид сите корелациони коефициенти.

Стапките на загубата од оштетување користени во 2025 година:

Групи на доспеаност	Приватни корисници		Деловни корисници							
	фиксна	мобилна	Клучни корисници		Институции		Големи корисници		Останати деловни корисници	
			фиксна	мобилна	фиксна	мобилна	фиксна	мобилна	фиксна	мобилна
Доспеаност 0	1,7%	1,3%	0,8%	0,6%	2,7%	0,3%	1,5%	0,8%	4,2%	1,6%
Доспеаност 1-30 денови	6,7%	3,2%	3,2%	1,0%	4,9%	0,5%	4,4%	1,7%	10,4%	3,4%
Доспеаност 31-60 денови	17,4%	34,3%	10,7%	2,9%	7,1%	1,2%	12,3%	4,9%	17,1%	6,6%
Доспеаност 61-90 денови	27,5%	41,3%	17,7%	7,0%	8,4%	2,4%	21,3%	17,8%	22,6%	35,3%
Доспеаност 91-180 денови	40,1%	52,7%	26,8%	22,7%	13,0%	4,8%	28,0%	32,7%	32,9%	62,0%
Доспеаност 181-365 денови	50,7%	61,6%	40,4%	44,4%	19,0%	7,8%	41,8%	42,9%	43,4%	74,3%
Доспеаност 366-540 денови	56,3%	62,8%	45,1%	63,8%	30,6%	34,9%	58,9%	48,3%	53,2%	77,1%
Доспеаност 541-720 денови	57,8%	68,2%	59,5%	81,4%	30,9%	37,3%	58,8%	51,0%	61,7%	84,3%
Доспеаност над 721 денови	98,4%	99,4%	98,3%	98,7%	99,3%	98,6%	98,7%	99,0%	99,8%	99,7%

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3.1. Финансиски средства (продолжува)

Стапките на загубата од оштетување користени во 2024 година:

Групи на доспеаност	Приватни корисници		Деловни корисници							
	фиксна	мобилна	Клучни корисници		Институции		Големи корисници		Останати деловни корисници	
			фиксна	мобилна	фиксна	мобилна	фиксна	мобилна	фиксна	мобилна
Доспеаност 0	1,6%	1,4%	0,7%	0,7%	2,7%	0,3%	1,4%	0,9%	3,8%	1,7%
Доспеаност 1-30 денови	6,5%	3,3%	3,0%	1,1%	4,8%	0,5%	4,2%	1,8%	9,4%	3,6%
Доспеаност 31-60 денови	17,5%	32,6%	9,3%	3,1%	6,2%	1,0%	11,6%	5,2%	15,7%	7,1%
Доспеаност 61-90 денови	30,0%	40,3%	17,4%	7,4%	7,1%	2,0%	23,1%	17,9%	21,0%	36,9%
Доспеаност 91-180 денови	46,6%	52,3%	26,7%	19,7%	14,4%	4,5%	30,4%	30,9%	32,0%	63,7%
Доспеаност 181-365 денови	59,0%	62,5%	40,0%	37,1%	22,9%	7,3%	43,2%	40,1%	47,1%	76,9%
Доспеаност 366-540 денови	64,9%	64,3%	45,1%	59,8%	35,2%	31,3%	60,4%	41,9%	59,9%	79,5%
Доспеаност 541-720 денови	66,6%	71,6%	56,0%	77,4%	36,8%	55,3%	61,3%	49,4%	70,1%	86,7%
Доспеаност над 721 денови	98,5%	99,3%	98,4%	98,7%	99,1%	98,4%	98,7%	98,8%	99,7%	99,7%

Кога се ќе утврди дека побарувањето од купувачот е ненаплатливо, истото се отпишува од Побарувања од купувачи.

Условите под кои побарувањата од купувачи се предмет на отпис се како што следува: пресуда во корист на корисникот; известување од суд или извршител за починати лица (должници), иселени должници чишто живеалишта не можат да се утврдат итн.; доставена умреница за починато лице пред утужување со цел да не се зголемуваат трошоците за понатамошни постапки во согласност со релевантните законски прописи; завршен стечај или ликвидација за оној дел од побарувањето којшто останува ненаплатен и избришан правен субјект од Централниот регистар на РСМ; во случај на долгови коишто не се утужени, а Друштвото нема механизми за присилна наплата; долгови коишто се постари од 10 години поради апсолутна застареност.

Последователните враќања на износите кои се претходно отпишани се пребиваат со Очекувани кредитни загуби на побарувања од купувачи и останати средства.

Доколку во некој последователен период износот на загубата од оштетување се намали, претходно признаената загуба од оштетување ќе биде вратена со корекција на сметката за исправка. Враќањето не резултира во сегашна вредност на финансиското средство што го надминува износот што амортизираната вредност би го имала доколку оштетувањето не било признаено на датумот на анулирање на износот на оштетувањето.

Заеми на вработени

Заемите на вработени првично се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Разликата помеѓу номиналната вредност на доделениот заем и првичната објективна вредност на заемот на вработениот се признава како однапред платени користи за вработените со што се намалуваат заемите од вработените. Каматите од дадените заеми пресметани по методот на ефективна камата се признаваат како финансиски приходи, додека однапред платените користи на вработените се амортизираат како Трошоци за вработените рамномерно за времетраењето на заемот. Програмата не е активна за доделување на нови заеми. Друштвото престана да дава заеми за вработените во 2013 година.

Загуба од оштетување на заемите на вработени, се признава во добивката или загубата (Очекувани кредитни загуби на побарувања од купувачи и други средства). Во текот на периодот нема материјално значајно оштетување признато за овие финансиски средства.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3.1. Финансиски средства (продолжува)

(б) Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата

Категорија „финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата“ вклучува сопственички инструменти. Финансиското средство се класифицира во оваа категорија ако Друштвото управува со тоа средство и донесува одлуки за купување и продажба врз основа на неговата објективна вредност во согласност со инвестициската стратегија на Друштвото за чување на инвестиции во портфолиото додека не се појават поволни пазарни услови за негова продажба.

Финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата последователно се евидентираат според објективната вредност. Добивките или загубите кои произлегуваат од промените во објективната вредност на категоријата „финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата“ се признаваат во добивката или загубата (Финансиски приходи/расходи) во периодот во кој настанале.

Приходот од дивиденди од финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата се признава во добивката или загубата кога е воспоставено правото на Друштвото да прима плаќања и кога приливот на економски користи е веројатен.

2.3.2. Финансиски обврски

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вклучувајќи ги и пресметаните трошоци) првично се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Заради краткиот рок на доспевање, сегашната вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност.

Долгорочните финансиски обврски првично се признаваат по објективна вредност и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.4. Залихи

Залихите се искажуваат по вредност пониска од набавната или нето пазарна вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за продажба.

Набавната вредност на залихите се евидентира според принципот просечни цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и доведување на постојната состојба и локација.

Телефонските апарати врзани во промотивни активности, често се продаваат по пониска од набавната вредност за целите на добивање на нови договори со обврзувачки период за користење на услугата, како дел од профитабилен договор за услуги. Друштвото ја проценува потребата од исправка за ефектите од нето реализациона вредност на регуларна основа. Доколку продажна цена е пониска од набавната, поради ефектот од нето реализациона вредност, разликата веднаш се признава како исправка.

Загубите од исправката на залихите се признаваат во Останати расходи од работењето (Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност).

2.5. Средства наменети за продажба

Средствата се класифицираат како средства наменети за продажба доколку повеќе не се потребни за идното работење на Друштвото, доколку се идентификувани за продажба и се очекува дека ќе бидат продадени во наредните 12 месеци. Двата критериуми, непосредна достапност и многу веројатна продажба, мора да се исполнат за да се класифицира средство како средство наменето за продажба. Овие средства се прикажани по пониската од сегашната вредност или објективната вредност намалена за трошоците за продажба. Амортизацијата престанува да се пресметува од денот кога средствата добиваат статус на средства наменети за продажба. Кога средствата се означени за продажба и утврдената објективна вредност е пониска од сегашната вредност, разликата се признава во добивката или загубата (Амортизација) како загуба од оштетување.

2.6. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.8).

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од набавната цена, вклучувајќи ја увозната царина и неповратните даноци за набавка, намалена за трговските попусти и работи и сите директни трошоци направени за средството да се доведе на локација и во услови неопходни за средството да биде способно за употреба на начин кој е одреден од раководството. Првичната проценка на трошоците за демонирање и отстранување на средството, како и за обновување на просторот (реставрација) на кој средството е лоцирано исто така се вклучени во набавната вредност ако стекнатата обврска може да биде признаена како резервирање согласно МСС 37-Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства.

Набавната вредност на сопствено изградените средства ги вклучува трошоците за материјали и директна работна рака.

Во 2011 година беше донесен Закон за постапување со нелегално изградени објекти, според кој Друштвото ќе има одредени издатоци поврзани со добивање на целосна документација за базните станици и инфраструктурата на фиксната телефонија во согласност со применливите закони во Република Северна Македонија. Друштвото ги капитализира овие издатоци при нивното настанување. Издатоците што се капитализирани се вклучени во рамките на Недвижности, постројки и опрема (види белешка 13).

Последователни издатоци се вклучени во сегашната вредност на средството, или се признаени како посебно средство, единствено кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе се прелеат во Друштвото и кога трошокот на средството може да биде измерен веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци за поправки и одржување се признаваат во добивката или загубата како трошоци во периодот кога настануваат.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.6. Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Кога средствата се отуѓуваат или кога Друштвото ќе заклучи дека нема економска корист од употреба на средствата, средството се расходува, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и резултатот се признава како добивка/загуба од отуѓување.

Кога средствата се продадени, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и добивката или загубата определена со споредување на приливот со сегашната вредност се признава во добивката или загубата.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата се признава во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на траење на недвижностите, постројките и опремата. На недвижностите, постројките и опремата не им се пресметува амортизација се до моментот кога стануваат расположливи за употреба. Земјиштето не се амортизира. Корисниот век на недвижностите, постројките и опремата и остатокот на вредноста се ревидира, и се коригира ако е потребно, најмалку еднаш годишно. За повеќе детали околу влијанието на последната ревизија на корисниот век на групите на недвижности, постројки и опрема (види белешка 13).

Проценетиот корисен век на недвижностите, постројките и опремата е како што следи:

	2025	2024
	Години	Години
Згради	20-40	20-40
Надземни и кабелски линии	20-25	20-25
Телефонски центри	7-10	7-10
Базни станици	10	10
Компјутери	4	4
Мебел и друга канцелариска опрема	4-10	4-10
Возила	5-10	5-10
Останато	2-15	2-15

2.7. Нематеријални средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.8).

Последователните издатоци кај нематеријалните средства се капитализираат единствено кога ја зголемуваат идната економска корисност од нематеријалните средства содржани во специфични средства на кои што се однесуваат. Сите останати издатоци се третираат како трошоци во периодот кога настануваат. Нови софтверски модули, кои не може да се користат независно од постоечкиот софтвер (верзии), туку комбинирани со функционалностите на основната верзија и се имплементации на подобрен софтвер, кои се карактеризираат со систематски надградби, ревизии или проширувања на претходните верзии на постоечкиот софтвер претставуваат последователни трошоци за претходната верзија и се капитализираат доколку тие ги исполнуваат критериумите за капитализација, односно, доколку се совпаѓаат со креирањето на дополнителни функционалности. Како резултат на тоа, трошоците за верзиите се капитализираат како дел од основната верзија и се амортизираат заедно со остатокот од сегашната вредност во текот на преостанатиот корисен век на основниот софтвер. Ако постојат индикации дека софтверот ќе се користи подолго од тековниот корисен век како резултат на дополнително капитализирани трошоци, корисниот век на основната верзија на софтверот се ревидира, и доколку е применливо се продолжува.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.7. Нематеријални средства (продолжува)

Основните активности на Друштвото се во областа на фиксната и мобилната телефонија во Република Северна Македонија. Вообичаено, за овие активности потребно е стекнување на лиценци/права на користење на радиофреквенции, кои најчесто содржат иницијални надоместоци и годишни надоместоци. За секоја стекната лиценца/право на користење на радиофреквенција, Друштвото проценува дали износот на идните годишни надоместоци може веродостојно да се измери на почетокот на периодот на важност на лиценцата. Доколку Друштвото процени дека износот на идните годишни надоместоци може веродостојно да се измери, сегашната вредност на идните годишни надоместоци се капитализира како дел од набавната вредност на лиценцата, во спротивно ваквите надоместоци се признаваат како трошоци (Останати расходи од работењето) во периодот за кој се однесуваат.

Корисниот век на концесијата и лиценците е одреден врз основа на договорите по основ на кои истите се стекнати и се амортизираат на праволиниска основа во текот на периодот на достапност на фреквенцијата за комерцијална употреба до крајот на првичната концесија или периодот за кој е добиена лиценцата. При одредувањето на корисниот век не се земаат во предвид периодите на обновување (види белешка 14).

Права за емитување на телевизиски содржини се капитализираат како нематеријални средства ако сите од наведените услови се остварени: сигурноста на испораката на содржината, нераскинлив рок на договорот од најмалку 12 месеци и тоа дека набавната вредност на правата може со сигурност да се процени. Права за емитување на телевизиски содржини се амортизираат во текот на времетраењето на договорите. Финансиските обврски кои произлегуваат од капитализираните права за емитување на телевизиски содржини се признаваат во извештајот за финансиската состојба како останати финансиски обврски. Финансиските обврски претставуваат сегашна вредност од сите идни плаќања, освен до ниво кога Друштвото врши плаќање на датумот на потпишување на договорот. Дисконтната стапка е релевантната пазарна стапка за слични околности. Амортизирањето на дисконтот се признава како Расходи од камати и се признаваат во категоријата Расходи од финансирање. Соодветно, одливот на парични средства по овој основ се признаваат како парични текови од финансиски активности.

Проценетиот корисен век е како што следи:

	2025	2024
	Години	Години
Софтвер и лиценци	2-5	2-5
Концесија	18	18
ТВ права	1-3	1-3
3G и 2G лиценци	10	10
4G лиценца	7-20	7-20
5G лиценца	15	15

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на траење на нематеријалните средства. Нематеријалните средства се амортизираат од датумот од кој се расположливи за употреба. Корисниот век на нематеријалните средства се ревидира, и се коригира ако е потребно, најмалку еднаш годишно (види белешка 14).

При одредување дали одредено средство кое инкорпорира елементи и на недвижност, постројки и опрема и на нематеријално средство треба да се евидентира според МСС 16 – Недвижност, постројки и опрема или како нематеријално средство според МСС 38 – Нематеријални средства, раководството користи проценка за да оцени кои елементи се позначајни и соодветно се признава истото.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.8. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неодреден век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација се проценуваат за оштетување кога постојат настани или промени во околностите кои индицираат дека нивната сегашна вредност не е иста со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачкиот износ претставува поголемиот износ од износот кој ја претставува реалната вредност на средството при продажба, намалена за трошоците и вредноста во употреба. За проценка на оштетување на средствата, истите се групираат на најниско можно ниво за кое може да се утврди независен паричен тек (cash-generating units - CGUs).

Загубите од оштетување се признаваат во добивката или загубата (Амортизација). Нефинансиските средства кои претрпеле оштетување се ревидираат еднаш годишно за да се утврди можното враќање на оштетување.

2.9. Резервирања и неизвесни обврски

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати настани и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска и кога е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба. Проценката може да се пресмета како пондериран просек од очекуваните потенцијални исходи или, исто така, може да биде еден исход со најголема веројатност. Резервирањата се признаени во добивката или загубата на соодветен трошок кој одговара на природата на резервирањето.

За неизвесните обврски не се врши резервирање. Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на ентитетот, или сегашна обврска кој произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

2.10. Акционерски капитал

Обичните акции се класифицирани во акционерскиот капитал. Премија за издадени акции се класифицираат во акционерски капитал и претставува износ кој е остваран над номиналната вредност на издадените акции.

2.11. Сопствени акции

Кога Друштвото купува сопствени акции, износот кој е платен, вклучувајќи ги и директните променливи трошоци (намалени за данок на добивка), е намален од запишаниот капитал на акционерите како сопствени акции се додека акциите не се отповикани или повторно издадени. Кога сопствените акции повторно се издаваат состојбата на сопствени акции се намалува за вредноста по која што се купени акциите, а се зголемува капиталот, додека добивката или загубата се признаваат во капиталот (Акумулирана добивка). Трансакциите поврзани со сопствените акции се евидентираат на денот на трансакцијата.

2.12. Останати резерви

Согласно локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано да издвојува минимум 5 проценти од нето добивката за годината во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија", како законска резерва се додека резервите не достигнат износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. Овие резерви се наменети за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерите, освен во случај на банкротирање на Друштвото.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.13. Приходи

Приходите од продажбите на услуги и опрема (видете белешка 22) се прикажуваат без ДДВ и попусти.

Основниот принцип на МСФИ 15 е компаниите да го признаваат приходот за да се отслика трансферот на стоки или услуги до купувачите во износи кои го одразуваат надоместокот (односно, плаќањето) на кој компанијата очекува да има право за размена на тие стоки или услуги.

Приходот треба да се признае ако е веројатно дека Друштвото ќе го наплати надоместокот на кој ќе има право во замена за стоките или услугите кои ќе бидат пренесени на купувачот

Приходот се признава кога или како што обврските за извршување ќе се исполнат преку пренесување на контролата на ветените стоки или услуга на купувачот. Контролата или се префла со текот на времето или во одреден момент од времето, што влијае на тоа кога ќе се евидентира приходот.

Како практично решение, Друштвото го применува упатството на група на договори со слични карактеристики наместо на еден договор со купувач. Пристапот на портфолио е прифатлив ако Друштвото разумно очекува дека ефектот од примената на пристапот на портфолио на група договори или група на обврски за извршување материјално не би се разликувал од тоа ако секој договор или обврска за извршување се земат предвид посебно. Тоа значи дека портфолио на договор со слични карактеристики не мора да има хомогени производи вклучени во овие договори.

Главни принципи:

- Доколку Друштвото работи со пренесување стоки или услуги на купувач пред истиот да го плати надоместот или пред да доспее плаќањето, Друштвото ќе го евидентира договорот како средство од договор, не вклучувајќи ги износите евидентирани како побарување. Договорно средство претставува право на Друштвото на надомест во замена за стоките или услугите коишто Друштвото му ги пренело на купувачот.
- Во случај на арамани што опфаќаат повеќекратни елементи (на пример, договор за мобилна телефонија плус мобилен уред) со субвенционирани производи коишто се доставуваат однапред, поголем дел од вкупниот надомест се должи на компонентата којашто е доставена однапред (мобилен уред), за што е задолжително предвремено признавање на приходите. Ова доведе до признавањето на нешто што е познато како средство од договори - побарување коешто произлегува од договор со купувач којшто сеуште не стапил законски во сила - во извештајот за финансиската состојба.
- Истовремено, тоа резултираше со повисоки приходи од продажбата на добра и стоки и со пониски приходи од обезбедување услуги.
- Трошоците за продажните провизии (трошоци за стекнување купувачи) треба да бидат капитализирани во ставката за трошоци од договори, прикажани во Останати средства во рамките на извештајот за финансиската состојба и признаени во текот на проценетиот период на задржување на купувачот.
- Подоцнежното признавање на приходите е задолжително во случаите кога се доделени "материјални права", како што е понудата на дополнителни попусти за идни купувања на идни производи.
- Обврските од договори (коишто, како одложени приходи, веќе биле признаени како обврски во минатото, а со транзицијата се рекласифицирани) сега се пребиваат со средствата од договори за секој договор со купувач.
- За целите на утврдување дали Друштвото продава производи за сопствена сметка (налогодавател = бруто приходи) или за сметка на трети лица (посредник = нето приходи), не беше направена материјална промена по примена на барањата на МСФИ 15.
- Значителна компонента на финансирање не се зема предвид во однос на износот и времето на признавањето на приходите доколку периодот помеѓу пренесувањето на ветените стоки или услуги на купувачот и плаќањето од страна на купувачот за таквите стоки или услуги е една година или помалку.
- Доколку ветувањето да се додели одредена лиценца е одделно од другите ветени стоки или услуги во договорот, тогаш ветувањето да се додели лиценца претставува посебна обврска за извршување и Друштвото ќе утврди дали лиценцата ќе му се пренесе на купувачот во конкретно време или со текот на времето.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.13.1. Приходи од фиксна и мобилна телефонија, вклучително и продажбата на уреди

Приходот првенствено произлегува од услуги обезбедени на претплатниците и останати трети лица кои ја користат телекомуникациската мрежа и од продажба на опрема.

Договорите со претплатниците вообичаено вклучуваат продажба на опрема, месечна претплата и реализиран говорен, интернет, податочен или мултимедијален сообраќај.

Приходите од сообраќај се признаваат според искористените минути и договорените надоместоци намалени за одобрените попусти, додека приходите од претплата и услуги со фиксен надомест се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Друштвото им овозможува на купувачите теснопојасен и широкопојасен пристап до неговата фиксна, мобилна и телевизиска мрежа.

Приходите од услуги со премиум тарифа (говорни и неговорни) се признаваат на бруто основа кога обезбедувањето на услугите преку мрежата е одговорност на Друштвото, при што Друштвото ги утврдува цените на овие услуги и ги сноси значителните ризици за овие услуги, што се инаку претставени на нето основа.

Купувачите можат исто така да купат припејд картички за мобилен, јавни говорници и интернет кредити („припејд картички“) кои им овозможуваат на тие купувачи да ја користат телекомуникациската мрежа за одреден временски период. Купувачите мора да платат за ваквите услуги на денот на купувањето на припејд картичката. Приходите од продажба на припејд картички се признаваат при користењето на картичките или кога рокот на користење на картичката е поминат со неискористен сообраќај.

Трети лица кои се купувачи на телекомуникациската мрежа ги вклучуваат роаминг клиентите од други даватели на услуги и останати даватели на телекомуникациски услуги коишто ја користат мрежата за терминирање или транзитирање на телефонски разговори во мрежата. Овие приходи од големопродажен (дојдовен) сообраќај се признаваат во периодот на користење на мрежата. Дел од приходите најчесто се плаќаат на други оператори (интерконекции) за употреба на нивните мрежи, каде што е применливо. Приходите и трошоците за овие телефонски разговори кои терминираат или транзитираат се прикажани на бруто основа во овие финансиски извештаи бидејќи Друштвото е основен давател на овие услуги притоа користејќи ја сопствената мрежа и слободно дефинирајќи ги цените на услугите, и се признаени во периодот на користење на мрежата.

Договорите што се склучуваат со купувачите честопати користат вкрстени субвенции за две или повеќе компоненти. Типичен пример е кога мобилните телефони се продаваат по цена што е значително пониска од пазарната вредност во пакет со договор за услуги за период од 24 месеци. Од комерцијална гледна точка, субвенцијата за мобилниот телефон се компензира со надоместот за услугата.

Со барањето за корекција (наречено и „основна корекција“) вкрстената субвенција или вкупниот попуст за пакетот мора да се алоцира на поединечните компоненти на пакетот со цел приходот генерално да ја одразува објективната вредност на стоката и/или услугата, а попустот за пакетот соодветно да се дистрибуира врз основа на релевантни поединечни продажни цени.

Приходот се утврдува за секоја компонента со дистрибуирање на цената на трансакцијата на поединечните компоненти пропорционални на нивните релевантни поединечни продажни цени.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.13.2. Приходи од интегрирани решенија и ИТ

Договорите за мрежни услуги се состојат од инсталација и управување со комуникациски мрежи за купувачите. Приходите од говорни и податочни услуги кои произлегуваат од таквите договори се признаваат кога услугите се искористени од страна на купувачот.

Друштвото ја пренесува контролата врз стоките и услугите во тек на одреден период, што значи дека ја исполнува обврската за извршување во тек на одреден период, доколку е исполнет еден од следниве критериуми:

- купувачот истовремено ги добива и консумира користите што се обезбедени од извршувањето на Друштвото во моментот на извршување
- Извршувањето на Друштвото ги создава или ги подобрува средствата кои се под контрола на купувачот во текот на процесот на создавање или подобрување
- Извршувањето на Друштвото не создава средство кое има алтернативна употреба за Друштвото и Друштвото има извршно право на плаќање за извршеното до тој датум.

Доколку обврската за извршување не се исполнува со текот на времето, Друштвото ја исполнува обврската за извршување во одреден момент.

Приходите од продажба на хардвер или наеми слични на продажба се признаваат во моментот кога купувачот добива контрола над производот.

За да се утврди напредокот на извршувањето Друштвото го применува методот на влез (инпут). Друштвото ги признава приходите врз основа на напорите или влезните активности на Друштвото во насока на исполнување на обврската за извршување (потрошени ресурси, работни часови, направени трошоци, поминато време или работни часови на машината) поврзани со вкупните очекувани влезни активности (инпути) за цели на исполнување на обврската за извршување.

2.14. Користи за вработените

2.14.1. Пензиски и останати краткорочни обврски кон вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско, здравствено и социјално осигурување како и персонален данок коишто се пресметуваат според важечките законски стапки кои се на сила во текот на годината врз основа на нивните бруто плати. Надоместокот за годишен одмор исто така се пресметува според локалното законодавство. Друштвото ги исплаќа овие придонеси кон државните и приватните фондови. Трошокот за овие исплати се прикажува на товар на добивката или загубата во истиот период како и трошокот за плата. Не е направено резервирање за надоместок за неискористен годишен одмор бидејќи согласно локалната законска регулатива, работодавачот е обврзан да обезбеди услови, а вработениот да го искористи годишниот одмор во рамките на една година. Ова исто така се применува како политика на Друштвото и во согласност со историските податоци вработените ги користат нивните годишни одмори во рамките на едногодишниот законски рок. Друштвото не работи со ниедна друга пензиска програма или план за пост пензиски користи и според тоа нема никаква обврска во однос на пензиите. Друштвото има договорна обврска да им исплати на вработените три просечни плати во Република Северна Македонија на денот на нивното пензионирање според Колективниот договор меѓу Друштвото и Синдикатот на вработените во Друштвото за кои е признаена соодветна обврска во финансиските извештаи, мерена според сегашната вредност на три просечни плати заедно со корекциите вклучени во актуарската пресметка. Обврската за дефинираната корист се пресметува на годишно ниво од страна на независни актуари со користење на методот на кредитирање на проектирана единица. Сегашната вредност на обврската за дефинираната корист е определена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи со користење на каматни стапки на високо квалитетни обврзници, кои се деноминирани во валута во која ќе бидат платени надоместоците. Исто така, Друштвото нема обврска да обезбедува понатамошни користи на тековните и поранешните работници.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.14.2. Бонус планови

Друштвото признава обврски и трошоци за бонуси земајќи ги во предвид финансиските и оперативните резултати. Друштвото признава резервирања кога е обврзано со договор или кога има практика во минатото која резултирала во конструктивна обврска.

2.14.3. Користи поради прекин на вработувањето

Користите поради прекин на вработувањето се исплаќаат во случај кога престанува работниот однос на вработениот, на барање на работодавецот, пред датумот на неговото нормално пензионирање, или доколку вработениот прифати доброволно прекинување на работниот однос во замена за овие користи. Друштвото ги признава користите поради прекин на вработувањето доколку престане работниот однос на вработените врз основа на детален формален план без можност за отповикување или во случај доколку Друштвото понуди опција на вработените за доброволно прекинување на работниот однос.

2.15. Маркетинг трошоци

Маркетинг трошоците се евидентираат кога ќе се случат. Маркетинг трошоците се прикажани во белешка 24.

2.16. Даноци

2.16.1. Данок на добивка

Во согласност со одредбите на Законот за данок на добивка, даночната основица е добивката којашто е остварена во текот на фискалната година зголемена за непризнаените трошоци и намалена за даночно ослободените приходи (односно дивиденди за кои плаќачот веќе бил оданочен), при што стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Во согласност со ова данокот на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Извештајот за сеопфатна добивка.

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

2.16.2. Одложен данок

Одложениот данок се признава според методот на обврски во финансиските извештаи, за износот на привремените разлики помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за цели на финансиско известување и вредноста користена за даночни цели. Одложен данок не се пресметува доколку произлегува од иницијално признавање на средство или обврска од трансакција, која не е деловна комбинација и која во времето на признавање нема влијание ниту врз сметководствената ниту врз даночната добивка. Одложениот данок е пресметан користејќи ја стапката на данокот на добивка која е донесена или значително донесена на денот на финансиските извештаи и се очекува да е применлива кога одложените даночни средства се реализирани или кога одложените даночни обврски се платени.

Одложени даночни средства се признаваат кога постои веројатност дека идни оданочиви добивки (или поврат на одложени даночни обврски) ќе настанат, во кој случај тие средства ќе може да се искористат.

Побарувањата и обврските од одложени даноци на добивка се пребиваат кога има законско право за пребивање на тековни даночни средства со тековни даночни обврски и кога побарувањата и обврските од одложените даноци од добивка се поврзани со даноци на добивка кои се наплатуваат од страна на истата даночна власт од даночен ентитет или различни даночни ентитети кога постои намера салдата да се исплатат на нето основа.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.17. Наеми

2.17.1. Оперативни наеми - Друштвото како наемодавател

Во согласност со МСФИ 16, оперативен наем е наем каде не се трансферираат значајно сите ризици и користи поврзани со сопственоста на одредено средство. Ова се типично краткорочни наеми (оперативен наем) кога приливите од наем се прикажуваат во Добиката или загубата со примарно влијание на извештајот за финансиска состојба од аспект на временската перспектива на плаќањата од наем.

Средствата дадени под наем на клиенти преку оперативни наеми се вклучени во Недвижности, постројки и опрема во извештајот за финансиска состојба. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа со слични основни средства. Приходите од наем се признаваат на праволиниска основа за време на траење на наемот.

2.17.2. Наем - Друштвото како наемател

Наемите се признават како право на користење на средства и соодветна обврска на датумот кога средството е расположливо за користење од страна на Друштвото. Средствата и обврските од наем се мерат по сегашна вредност на плаќањата за наем. Плаќањата за наем се дисконтираат со каматната стапка од договорот. Ако неможе да се утврди истата, се применува инкрементална стапка на позајмување, претставувајќи ја каматната стапка која индивидуален наемател би ја платил за финансирање на потребното средство со слична вредност на правото на користење на средството под слични економски околности и слични услови и обезбедување. Мерењето на обврските од наем ги вклучува идните плаќања за наем кои не можат да бидат откажани (вклучувајќи ги плаќања поврзани со инфлација), и плаќања кои ќе се случат во опционите периоди, ако наемателот е сигурен дека ќе ја искористи опцијата и ќе го продолжи наемот. За да се утврди правото на користење на средствата и обврската од наем во моментот на започнување на договорот за наем, Друштвото ќе го процени периодот на наем во согласност со договорот, вклучувајќи ги можните продолжувања, се утврдува вкупниот надоместок за наем кој ќе се плати кон наемодавателот и овој надоместок се дисконтира во согласност со имплицитната каматна стапка или ако не е достапна се утврдува инкременталната каматна стапка за цели на дисконтирање. За средствата и обврските коишто произлегуваат од наемот, види белешки 12 и 17.

Како резултат на ова, Друштвото прикажува амортизација на правото на користење на средствата и расходи од камата од обврската од наем. Плаќањата на обврските од наем, се одделуваат на дел за главнина и дел за камата и се прикажуваат во извештајот за парични текови одделно, како парични текови од финансиски (Исплата на закупи) и оперативни активности (Платени камати), соодветно.

Друштвото го применува МСФИ 16 за сите наеми, вклучително и за наеми на права на користење на средства во подзакуп, освен за:

- Права на наемателот под договори за лиценца во склоп на МСС 38, Нематеријални средства;
- Наем на нематеријални средства;
- Договори за концесија во склоп на КТМФИ 12 Договори за концесија; и
- Лиценци од интелектуална сопственост доделени (или продадени) од страна на Друштвото во склоп на МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи.

Исклучоци

- Друштвото одлучи да не го примени практичното решение поврзано со краткорочни наеми, освен за незначајни договори за наем, во времетраење од еден месец или помалку. Вакви многу кратки наеми се признаваат како трошоци во периодот кога настанале и не се потребни дополнителни обелоденувања за истите.
- Друштвото одлучи да не го примени практичното решение за договори со ниска вредност. Истите треба да бидат признаени, мерени и презентирани како наеми во склоп на МСФИ 16.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.17.2. Наем - Друштвото како наемател (продолжува)

Времетраење на наемот

Времетраење на наемот претставува период за којшто Друштвото е релативно сигурно дека ќе го има договорот под услови како што биле преговарани иницијално. Проценката за иницијалниот период на наем се прави на почетокот на наемот. При одредување на времетраењето на наемот, најсоодветниот одреден период се користи во услови на сомневање. Најсоодветноста на периодот претставува проценка на менаџментот кој е одговорен за наемот. Времетраењето на наемот се базира на проценки на раководството и Друштвото вообичаено користи проценки (посебно во случај на опции и договори со неопределено времетраење) на ниво на групи на средства.

Датумот на почеток на наемот (датум на почеток) е датумот кога наемодавателот го дава на користење средството (недвижности, постројки и опрема, кои се предмет на наем) на наемателот. На датумот на почеток, времетраењето на наемот започнува и обврската од наем и правото на користење на средството се признаваат и мерат.

Опции – „критериум за разумна сигурност“

При проценување дали наемателот е разумно сигурен за искористување на опцијата за продолжување на наемот или да не ја искористи опцијата да го прекине наемот, наемателот, треба да ги согледа сите релевантни факти и околности кои влијаат на тоа наемателот да ја искористи опцијата за продолжување на наемот или да не ја искористи опцијата за прекинување на наемот.

Плаќања за наем

Плаќања за наем се дефинираат како плаќања направени од страна за наемателот кон наемодавателот поврзано со правото на користење на соодветното средство за времетраење на наемот.

Во дефиницијата за плаќања за наем, Друштвото ги вклучува и плаќањата за компонентите во договорот кои не се поврзани со наемот.

Повторно проценување на обврската од наем

Повторно мерење на обврската од наем, во согласност со МСФИ 16 се прави само ако има промена во постоечките договорни одредби, односно одредбите кои биле дел од договорот на почетокот.

Наемателот прави повторно проценување дали ќе ја искористи опцијата за продолжување на наемот или нема да ја искористи опцијата за прекинување на наемот, само после случување на одреден значаен настан или значајна промена на околностите кои се во контрола на наемателот; или во специфични околности надвор од контрола на наемателот, и влијаат наемателот за релативно сигурно да ја искористи опцијата за продолжување, која не била земена предвид при дефинирање на периодот на траење на наемот, или да не ја искористи опцијата претходно вклучена во при дефинирање на периодот на траење на наемот.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.17.2. Наем - Друштвото како наемател (продолжува)

Модификации на наемот

Промена или модификација на наемот се дефинира како промена во предметот на наемот или вредноста на наемот, кои не биле дел од иницијалните услови на наемот (пример: зголемување или намалување на правото на користење на едно или повеќе средства или продолжување или скратување на договорното времетраење на наемот). Промената може исто така да резултира само во промена на вредноста. Ефективен датум на промената е датумот кога двете страни се договориле за промена кај наемот.

Промената на страната на наемателот се евидентира како посебен наем ако и двата критериуми се исполнети:

- Промената го зголемува предметот на наемот со зголемување на правото на користење на едно или повеќе средства; и
- Вредноста на наемот се зголемува за износ кој е еквивалент на самостојната цена за зголемување на предметот на наемот и секоја соодветна корекција на таа цена која ги рефлектира околностите на конкретниот договор.

Кога овие критериуми се исполнети, промената на наемот резултира во креирање на нов наем којшто е посебен од иницијалниот наем. Договорот за користење на едно или повеќе дополнителни средства се евидентира како посебен наем (или наеми) за кои барањата на МСФИ 16 се применуваат независно од иницијалниот наем.

За промената на наемот која не резултира во посебен наем, односно кој не ги исполнува критериумите погоре, на ефективниот датум на промена, наемателот евидентира промена на наемот со повторно мерење на обврската од наем употребувајќи ја дисконтната стапка утврдена на овој датум и:

- за промени на наемот кои резултираат во намалување на предметот на наемот, наемателот ја намалува сегашната вредност на правата на користење на средства за да го прикаже делумното или целосното прекинување на наемот и признае добивка или загуба која го прикажува пропорционалното намалување на предметот;
- за сите други промени на наемот, наемателот прави соодветни промени во правото на користење на средството.

Кога договорот за наем е променет, ревидираната обврска од наем секогаш се дисконтира со ревидирана дисконтна стапка. Ова се разликува од случајот на повторно проценување на наемот, кога само во специфични ситуации се бара ревидирана дисконтна стапка.

2.18. Добивка по акција

Добивка по акција се пресметува со делење на добивката кој се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот со просечниот број на важечки обични акции. Друштвото има издадено само обични акции и затоа основната и разводнетата добивка по акција се еднакви.

2.19. Дистрибуција на дивиденда

Дивидендите се признаваат како обврска, при што се намалува капиталот, во финансиските извештаи на Друштвото во периодот кога се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

Белешки кон финансиски извештаи

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧЕЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

2.20. Сегменти

Оперативните сегменти на Друштвото се базираат на деловните сегменти, деловен, резиденцијален, големопродажен сегмент и останато, што е во согласност со интерните извештаи доставени до главниот извршен носител на одлуки, Главниот извршен директор (ГИД) кој добива совети од Менаџмент Колегиум на Друштвото (МК). ГИД е одговорен за алокација на ресурсите, и оценување на остварувањата на оперативните сегменти. Сметководствените политики и принципите на мерење на оперативните сегменти се исти со тие на Друштвото, опишани во делот сметководствени политики од материјално значење (види белешка 2). Во финансиските извештаи известувањето за сегментите на Друштвото се врши на начин којшто е конзистентен со интерното известување.

Приходите на оперативните сегменти вклучуваат приходи од надворешни корисници и нема внатрешен приход генериран од останатите сегменти.

Резултатите на Оперативните сегменти ГИД и МК ги надгледуваат преку Директна маргина која е дефинирана од страна на Друштвото како приходи намалени за директни трошоци намалени за исправката на вредноста на побарувања од купувачи и останати средства.

ГИД и МК не ги надгледуваат средствата и обврските на ниво на сегменти.

2.21. Споредбени информации

Со цел да се одржи конзистентност со прикажувањето во тековната година одредени ставки во финансиските извештаи и придружните белешки може да се рекласифицирани за цели на споредливост. Нема вклучено материјални промени во белешките.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

3.1. Финансиски фактори на ризик

Друштвото не применува сметководство за заштита од ризик на своите финансиски инструменти, сите добивки и загуби се признаваат во добивката или загубата. Во основа Друштвото е изложено на кредитен ризик поврзан со неговите финансиски средства и ризици од движењето на курсевите, каматните стапки и пазарните цени, кои влијаат на објективната вредност и/или паричните текови што произлегуваат од финансиските средства и обврски. Управувањето со финансискиот ризик има за цел да ги ограничи овие пазарни, ликвидни и кредитни ризици преку континуирани оперативни и финансиски активности.

Деталните објаснувања на ризиците, управувањето со истите како и сензитивните анализи се дадени подолу. Сензитивните анализи вклучуваат потенцијални промени во добивката пред оданочување. Потенцијалните влијанија кои се обелоденети (намалени за данокот) се исто така применливи на капиталот и резервите на Друштвото.

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.1. Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик дека објективната вредност или вредноста на идните парични текови на финансискиот инструмент ќе варираат како резултат на промени во пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици.

Бидејќи голем дел од приходите и расходите на Друштвото се во денари, функционалната валута на Друштвото е денарот, и како резултат на тоа целта на Друштвото е да се сведе на минимум нивото на финансиски ризик во поглед на денарот.

За презентирање на пазарните ризици, периодичните влијанија се утврдуваат со поврзување на хипотетичните промени во варијаблите на ризикот врз состојбата на финансиските инструменти на датумот на извештајот за финансиска состојба. Состојбите на датумот на извештајот вообичаено се репрезентативни за годината, како целина, затоа влијанијата се пресметуваат со користење на состојбите на крајот на годината претпоставувајќи дека состојбите биле конзистентни во текот на периодот на известување. Методите и претпоставките кои се користат во сензитивните анализи, се ажурирани за да ја одразуваат тековната економска ситуација.

а) Валутен ризик

Функционална валута на Друштвото е македонскиот денар.

Изложеноста на валутен ризик на Друштвото е поврзана со поседување на депозити во банки кои се деноминирани во странска валута и од оперативни активности на приходи од и плаќања кон меѓународни телекомуникациски оператори како и издатоците за недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства коишто произлегуваат од обврски кон добавувачи од странски земји. Девизната валута од која произлегува овој ризик првенствено е ЕУР.

Друштвото користи парични депозити во странски валути претежно во ЕУР и парични депозити во МКД со девизна клаузула со цел заштита од странски валутен ризик во согласност со расположливите понуди на банките. Друштвото управува со изложеноста на ризик од курсни стапки од нето обврски преку одржување на повисок износ на депозити во ЕУР.

Сензитивната информација за валутниот ризик која се бара според МСФИ 7 е ограничена на ризиците коишто произлегуваат од финансиски инструменти деноминирани во валути кои се различни од функционалната валута во која се мерат.

Во табелата подолу е прикажана изложеноста во однос на странските валути ЕУР и УСД:

Во илјади денари	ЕУР	УСД
31.12.2025		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	130.198	19.802
Депозити во банки	307.475	-
Побарувања од купувачи	254.682	110.519
Останати средства	21.433	412
Останати тековни финансиски средства	36.245	-
Обврски кон добавувачи	(869.660)	(207.514)
Обврски од наем	(430.239)	-
Останати финансиски обврски	(702.671)	(71.788)
Вкупно	<u>(1.252.537)</u>	<u>(148.569)</u>

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.1. Пазарен ризик (продолжува)

Во илјади денари

31.12.2024	ЕУР	УСД
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	148.655	2.221
Побарувања од купувачи	198.399	124.658
Останати средства	7.003	464
Обврски кон добавувачи	(1.099.837)	(229.110)
Обврски од наем	(363.088)	-
Останати финансиски обврски	(707.152)	(115.683)
Вкупно	<u>(1.816.020)</u>	<u>(217.450)</u>

Анализа на чувствителност

Како што е прикажано во таблата подолу, разумно можното јакнење или слабеење на еврото во однос на денарот на крајот од периодот на известување би извршило влијание врз мерењето на финансиските инструменти деноминирани во странска валута и би го зголемило (+)/намалило (-) акционерскиот капитал и добивката или загубата пред оданочување за износите прикажани подолу. Во оваа анализа се претпоставува дека сите други варијабилни, особено каматните стапки, остануваат непроменети и не се земени предвид никакви влијанија од предвидената продажба и набавки. Имајќи го предвид фактот дека влијанието врз добивката или загубата би било исто како и влијанието врз акционерскиот капитал, се обелоденува само првата ставка.

Во илјади денари

31.12.2025	Добивка или загуба	
	Посилен	Послаб
ЕУР/МКД (1% промена)		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	1.302	(1.302)
Депозити во банки	3.075	(3.075)
Побарувања од купувачи	2.547	(2.547)
Останати тековни средства	214	(214)
Останати тековни финансиски средства	362	(362)
Обврски кон добавувачи	(8.697)	8.697
Обврски за наеми	(4.302)	4.302
Останати финансиски обврски	(7.027)	7.027
Нето ефект	<u>(12.526)</u>	<u>12.526</u>

Во илјади денари

31.12.2024	Добивка или загуба	
	Посилен	Послаб
ЕУР/МКД (1% промена)		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	1.487	(1.487)
Побарувања од купувачи	1.984	(1.984)
Останати тековни средства	70	(70)
Обврски кон добавувачи	(10.998)	10.998
Обврски за наеми	(3.631)	3.631
Останати финансиски обврски	(7.072)	7.072
Нето ефект	<u>(18.160)</u>	<u>18.160</u>

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.1. Пазарен ризик (продолжува)

Како што е прикажано во таблата подолу, разумно можното јакнење или слабеење на доларот во однос на денарот на крајот од периодот на известување би извршило влијание врз мерењето на финансиските инструменти деноминирани во странска валута и би го зголемило (+)/намалило (-) акционерскиот капитал и добивката или загубата пред оданочување за износите прикажани подолу. Во оваа анализа се претпоставува дека сите други варијабилни, особено каматните стапки, остануваат непроменети и не се земени предвид никакви влијанија од предвидената продажба и набавки. Имајќи го предвид фактот дека влијанието врз добивката или загубата би било исто како и влијанието врз акционерскиот капитал, се обелоденува само првата ставка.

Во илјади денари 31.12.2025 УСД/МКД(10% промена)	Добивка или загуба	
	Посилен	Послаб
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	1.980	(1.980)
Побарувања од купувачи	11.052	(11.052)
Останати тековни средства	41	(41)
Обврски кон добавувачи	(20.751)	20.751
Останати финансиски обврски	(7.179)	7.179
Нето ефект	<u>(14.857)</u>	<u>14.857</u>

Во илјади денари 31.12.2024 УСД/МКД(10% промена)	Добивка или загуба	
	Посилен	Послаб
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	222	(222)
Побарувања од купувачи	12.466	(12.466)
Останати тековни средства	46	(46)
Обврски кон добавувачи	(22.911)	22.911
Останати тековни финансиски обврски	(11.568)	11.568
Нето ефект	<u>(21.745)</u>	<u>21.745</u>

б) Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансискиот инструмент ќе се променат како резултат на промени во каматните стапки на пазарот.

Промената во каматните стапки и каматните маргини можат да влијаат врз финансиските трошоци и повратот на финансиските инвестиции.

Друштвото го минимизира каматниот ризик преку дефинирање на фиксни каматни стапки во периодот на валидност на определени финансиски инвестиции. Од друга страна, орочените депозити можат да бидат предвреме повлечени бидејќи договорите содржат одредба дека банката ќе пресмета и исплати камата по каматна стапка која е важечка на најблискиот период на доспевање на депозитот и во согласност со каматната стапка наведена во понудата.

Доколку значајно се зголемат пазарните каматни стапки, депозитот може да биде повлечен и заменет со нов депозит со поповолни каматни стапки за Друштвото со најниски можни трошоци.

Инвестициите се ограничени на форми на финансиски инвестиции со релативно низок ризик во очекување на објективен принос во однос на претпоставениот ризик.

Друштвото нема варијабилни каматносни обврски, но има ризик од каматните стапки во поглед на паричните депозити во банки и заемите кон вработените. Друштвото нема политика за заштита од каматниот ризик. Промените кај пазарните каматни стапки влијае врз каматата добиена од паричните средства и еквиваленти на паричните средства и депозитите во банки.

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.1. Пазарен ризик (продолжува)

Вкупните каматоносни средства се прикажани во табелата подолу:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	800.985	1.327.981
Депозити во банки	<u>307.475</u>	<u>-</u>
Нето износ	<u>1.108.460</u>	<u>1.327.981</u>

Каматоносни средства се паричните средства во банки кои имаат варијабилни каматни стапки и неделните депозити кои имаат фиксни каматни стапки.

Анализа на чувствителност

Разумно можното зголемување/намалување од 1 процентен поен во каматните стапки во текот на периодот на известување (претпоставувајќи ја состојбата на крајот од годината во текот на целиот период на известување) би го зголемила (намалила) акционерскиот капитал и добивката или загубата пред оданочување за износите прикажани подолу. Во оваа анализа се претпоставува дека сите други варијабилни, особено девизните курсеви, остануваат непроменети. Имајќи го предвид фактот дека влијанието врз добивката или загубата би било исто како и влијанието врз акционерскиот капитал, се обелоденува само првата ставка.

Во илјади денари 31.12.2025	Добивка или загуба	
	Повисока	Пониска
Каматна стапка (1% промена)		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	8.010	(8.010)
Депозити во банки	<u>3.075</u>	<u>(3.075)</u>
Нето ефект	<u>11.085</u>	<u>(11.085)</u>

Во илјади денари 31.12.2024	Добивка или загуба	
	Повисока	Пониска
Каматна стапка (1% промена)		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	<u>13.280</u>	<u>(13.280)</u>
Нето ефект	<u>13.280</u>	<u>(13.280)</u>

в) Друг ценовен ризик

Инвестициите на Друштвото се во акции на други ентитети што јавно тргуваат на македонската берза, како на официјалниот така и на редовниот пазар. Раководството постојано го следи портфолиото на инвестициите во акционерски капитал врз основа на фундаментални и технички анализи на акциите. Сите одлуки за купување и продавање ги одобруваат соодветните тела на Друштвото. Во согласност со стратегијата на Друштвото, инвестициите во рамките на портфолиото се чуваат до моментот кога ќе се создадат поволни услови на пазарот за продажба на истите.

Како дел од презентирањето на пазарните ризици, МСФИ 7 исто така бара обелоденувања за тоа како хипотетичките промени во варијабилите на ризикот влијаат на цената на финансиските инструменти. На 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година Друштвото има инвестиции кои би можеле да бидат засегнати од варијабилите на ризикот како што се берзанските цени.

Друштвото има МКД 508.632 илјади инвестиции во акции на други ентитети кои што јавно се тргуваат на Македонската берза на 31 декември 2025 (2024: МКД 515.809).

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.1. Пазарен ризик (продолжува)

Анализа на чувствителност

Можното зголемување/намалување од 20 процентни поени во цената на инвестициите во акционерски капитал во текот на периодот на известување (претпоставувајќи ја состојбата на крајот од годината во текот на целиот период на известување) би го зголемила (намалила) акционерскиот капитал и добивката или загубата пред оданочување за износите прикажани подолу. Во оваа анализа се претпоставува дека сите други варијабилни остануваат непроменети. Имајќи го предвид фактот дека влијанието врз добивката или загубата би било исто како и влијанието врз акционерскиот капитал, се обелоденува само првата ставка.

Во илјади денари 31.12.2025 Пазарна цена (20% промена)	Добивка или загуба	
	Повисока	Пониска
Инвестициите во акции	<u>101.726</u>	<u>(101.726)</u>
Нето ефект	<u>101.726</u>	<u>(101.726)</u>

Во илјади денари 31.12.2024 Пазарна цена (20% промена)	Добивка или загуба	
	Повисока	Пониска
Инвестиции во акции	<u>103.162</u>	<u>(103.162)</u>
Нето ефект	<u>103.162</u>	<u>(103.162)</u>

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик се дефинира како ризик дека една страна на финансиски инструмент ќе предизвика финансиска загуба за другата страна со тоа што нема да исполни одредена обврска.

Друштвото е изложено на кредитен ризик од своите оперативни активности и од одредени финансиски активности.

Ограничувањата на соработниците се одредуваат врз основа на доставените банкарски гаранции во согласност со пазарните услови на оние банки кои сакаат да издадат банкарска гаранција. Вкупниот износ на банкарските гаранции кои ќе бидат обезбедени треба да го покрие износот на проектираните слободни парични средства на Друштвото.

Во однос на финансиските активности трансакциите примарно се склучуваат со соработници (банки) кои имаат кредитен рејтинг од најмалку BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг) или каде што соработникот има доставено банкарска гаранција каде што банката гарант треба да биде со кредитен рејтинг од BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг).

Одлуките за депонирање се прават врз основа на следните приоритети:

- Да се депонира во банки (банки со кои Дојче Телеком АД најчесто соработува, доколку е возможно) со обезбедена банкарска гаранција од банките со најдобар рејтинг и најдобар квалитет на банкарска гаранција,
- Да се депонира во банки со обезбедена банкарска гаранција од банки со понизок рејтинг и послаб квалитет на банкарската гаранција,
- По усогласување и договор со матичното друштво овие правила може да бидат променети за да се обезбеди целосна покриеност на кредитниот ризик. Доколку вкупниот износ на депозити не може да се пласира во банки покриени со банкарска гаранција со најмалку BBB+ рејтинг (или еквивалентен кредитен рејтинг), тогаш депозитите ќе се пласираат во локални банки без банкарска гаранција.

На 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година паричните средства и депозитите во банки не се обезбедени со банкарска гаранција од банките. Сите парични средства и депозитите во банки се чуваат во пет големи домашни банки во Република Северна Македонија согласно рејтинг на CAEL методологија, поради диверзификација на кредитниот ризик и после усогласување и договор со непосредното и основното матично друштво.

Процесот на управување со кредитни ризици од оперативни активности вклучува превентивни мерки како што се проверка на кредибилитет и превентивни забрани, корективни мерки во текот на законските односи како на пример активности за опоменување и исклучување, соработка со агенции за наплата и наплата по законски односи како што се процеси на тужење, судски постапки, вклучување на извршната единица и факторинг. Задоцнетите плаќања се следат преку постапка за проследување на долг врз основа на видот на корисникот, кредитната класа и износот на долгот.

Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитет - што утврдува дека корисникот нема долг и кредитната вредност на корисникот и преку превентивни забрани - што го утврдува кредитниот лимит врз основа на претходните приходи од сообраќај генерирани од корисникот.

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик кон поединечна странка или кон група на странки кои имаат слични карактеристики.

Процедурите на Друштвото обезбедуваат на перманентна основа дека продажбата се извршува на корисници со соодветна кредитна историја и дека не се надминува лимитот за изложување на кредитен ризик.

Максималната изложеност на кредитен ризик е презентирана преку сегашната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиска состојба. Последователно на тоа, Друштвото смета дека неговата максимална изложеност на кредитен ризик е претставена со износот на побарувањата намалени за признаената исправка на вредноста и износот на депозитите во банки на денот на Извештајот за финансиска состојба.

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.2. Кредитен ризик (продолжува)

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик поврзан со побарувањата од купувачи поради големиот број на корисници кои ја сочинуваат корисничката база на Друштвото. Корисник кој има највисоко салдо на побарувања на 31 декември 2025 година, е во износ од МКД 73.287 илјади, коешто претставува 1,30% од вкупните бруто побарувања на Друштвото (2024: МКД 101.689 илјади, коешто претставува 1,85% од вкупните бруто побарувања на Друштвото). Концентрацијата на кредитниот ризик спрема овој корисник е значајно под 20% од бруто побарувањата на Друштвото и во било кое време во текот на годината Друштвото нема значајна изложеност спрема било кој друг корисник.

Годишната стапка на трошоци за исправка за 2025 година е 0,57% (2024: 1,09%) од приходот. За дополнителни информации види белешка 4.3.

3.1.3. Ризик за ликвидност

Ризикот за ликвидност е ризик дека ентитетот може да наиде на тешкотии за подмирување на обврските поврзани со финансиските обврски.

Ризик за ликвидност се дефинира како ризик дека Друштвото нема да биде во можност навремено да ги подмири или исполни своите обврски.

Инвестициското портфолио треба да остане доволно ликвидно со цел да се задоволат сите оперативни барања кои можат разумно да се предвидат. Ова е постигнато со структурирање на портфолиото така да финансиските инструменти доспеваат истовремено со потребата од парични средства за задоволување на предвидените потреби.

Политика на Друштвото е да одржува вишок на парични средства и еквиваленти на паричните средства за подмирување на обврските во догледна иднина. Секој вишок на парични средства е депониран во комерцијалните банки.

Процесот за управување со ликвидноста на Друштвото вклучува предвидување на паричните текови од главните валути и разгледување на нивото на потребните ликвидни средства земајќи ги предвид податоците од бизнис планот, наплатите и одливот. Месечните, полугодишните и годишните парични проекции се изготвуваат и ажурираат на дневна основа.

Табелите подолу ги прикажуваат обврските на 31 декември 2025 и 2024 година според преостанатите договорни рокови на доспевање. Износите наведени во табелата за доспевање се договорните недисконтирани парични текови. Таквите недисконтирани парични текови се разликуваат од износите вклучени во извештајот за финансиска состојба бидејќи износот во извештајот за финансиска состојба е врз основа на дисконтирани парични текови. Бидејќи финансиските обврски се плаќаат од паричните текови генерирани од редовно работење, анализата за доспеаност на финансиските средства на крајот на периодот на известување (во споредба со финансиските обврски) не би била корисна, затоа не е вклучена во табелите подолу.

Структурата на недисконтирани договорни парични текови на Друштвото според доспеаноста заклучно со 31 декември 2025 година е како што следи:

Во илјади денари	Вкупно	Доспеани и/или доспеваат за помалку од			
		1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 12 месеци до 5 години
Обврски кон добавувачи	2.199.436	1.424.183	633.954	90.134	51.165
Обврски кон поврзани страни	386.590	353.345	33.245	-	-
Останати финансиски обврски	847.564	71.678	76.931	283.668	415.287
	3.433.590	1.849.206	744.130	373.802	466.452

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.1.3. Ризик за ликвидност (продолжува)

Структурата на недисконтирани договорни парични текови на Друштвото според доспеаноста заклучно со 31 декември 2024 година е како што следи:

Во илјади денари	Вкупно	Доспеани и/или доспеваат за помалку од			
		1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 12 месеци до 5 години
Обврски кон добавувачи	2.041.451	1.411.963	619.975	9.513	-
Обврски кон поврзани страни	463.998	406.707	57.291	-	-
Останати финансиски обврски	807.313	76.341	84.439	208.492	438.041
	3.312.762	1.895.011	761.705	218.005	438.041

На 31 декември 2025 година, вкупните тековни финансиски средства се во износ од МКД 4.385.055 илјади, што е МКД 1.398.358 илјади повисок од вкупните тековните финансиски обврски. На 31 декември 2024 година, вкупните тековни финансиски средства биле во износ од МКД 4.464.697 илјади, што е МКД 1.608.943 илјади повисок од вкупните тековните финансиски обврски. Друштвото нема значајна изложеност на ризик од ликвидност.

3.2. Управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот е да се заштити способноста на Друштвото да работи на континуирана основа со цел да обезбеди поврат за акционерите и бенефиции за другите заинтересирани страни и да одржува оптимална структура на капитал со цел намалување на трошокот за капитал. Вкупниот капитал со кое што управува Друштвото на 31 декември 2025 година е МКД 16.231.356 илјади, во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија" (2024: МКД 15.638.551 илјади). Од овој износ МКД 9.583.888 илјади (2024: МКД 9.583.888 илјади) претставуваат акционерски капитал, додека МКД 958.389 илјади (2024: МКД 958.389 илјади) претставуваат законски резерви (Останати резерви), кои не се распределуваат (види белешка 2.12). Друштвото исто така има купено сопствени акции (види белешки 2.11 и 21.1). Трансакцијата е во согласност со локалните законски барања како резултат на стекнувањето на сопствените акции, да не се намали имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто, според закон или според статутот на Друштвото, не смеат да се користат за исплата на акционерите.

Согласно локалните законски барања дивиденда може да биде исплатена на акционерите во износ којшто нема да ја надминува вкупно остварената добивка искажана во финансиските извештаи на Друштвото подготвени во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија", зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите коишто можат да се распределуваат, односно резерви кои ги надминуваат законските резерви и останатите резерви определени со статутот на Друштвото. Друштвото е во согласност со сите законски барања кои се однесуваат на капиталот.

Белешки кон финансиски извештаи

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (ПРОДОЛЖУВА)

3.3. Проценка на објективна вредност

Паричните средства и еквивалентите на парични средства, побарувањата од купувачи и другите тековни финансиски средства главно се краткорочни. Поради ова, нивната сегашна вредност на денот на извештајот за финансиска состојба е приближна на нивната објективна вредност (види белешка 32.1).

Објективната вредност на нетековниот дел од побарувањата од купувачи и заемите на вработени се определува користејќи техника на дисконтиран паричен тек.

Објективната вредност на јавно тргуваните финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се базира на објавената пазарна вредност на денот на извештајот за финансиска состојба.

Друштвото ги класифицира мерењата на објективна вредност користејќи хиерархија на објективна вредност која ја одразува релевантноста на информациите коишто се користат во формирањето на објективната вредност. Во хиерархијата на објективна вредност постојат следните нивоа:

- а) котираны цени (неприлагодени) на активни пазари за идентични средства (Ниво 1);
- б) останати информации за средствата освен котираните цени вклучени во Ниво 1 коишто се достапни од извори надвор од Друштвото, директно или индиректно (Ниво 2); и
- в) информации за средството кои не базираат на податоци од надворешни пазари (Ниво 3).

Квантитативните обелоденувања за објективната вредност може да се погледнат во белешка 32.1 каде има споредбена табела за износот на објективната вредност и сегашната вредност на сите финансиски средства.

Хиерархиското ниво на објективната вредност во рамките на објективното мерење на вредноста е категоризирано во целост и утврдено врз основа на најниското ниво на информации кои што се релевантни за објективното мерење на вредностите во целост. Релевантноста на информациите е оценувана во однос објективното мерење на вредноста во целост.

Објективната вредност на инструментите со променлива стапка е вообичаено нивната сегашна вредност. Процентата објективна вредност на инструментите со фиксна каматна стапка е базирана на очекуваните идни парични текови, кои се дисконтирани користејќи ги тековните каматни стапки на нови инструменти со сличен кредитен ризик и преостанат рок на доспевање. Дисконтните стапки кои се користат зависат од кредитниот ризик на другата договорна страна.

Објективната вредност на финансиските обврски беше одредена со користење на техники на вреднување. Процентата објективна вредност на инструментите со фиксна каматна стапка и наведен рок на доспевање е базирана на очекуваните идни парични текови, кои се дисконтирани користејќи ги тековните каматни стапки на нови инструменти со сличен кредитен ризик и преостанат рок на доспевање.

Финансиските обврски вклучени во категоријата Обврски кон добавувачи и Останати финансиски обврски главно се со краткорочна рочност. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на датумот на известување е приближна на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на долгорочните финансиски обврски се одредува со користење на техника за вреднување надисконтирани парични текови.

Белешки кон финансиски извештаи

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки што се однесуваат на иднината. Проценките и мислењата континуирано се вреднуваат и се базираат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идни настани за кои што се верува дека се разумни под соодветните услови. Најзначајните проценки и претпоставки се обелоденети подолу.

4.1. Корисен век на средствата

Определувањето на корисниот век на средствата се базира на историското искуство со слични средства, како и на очекуваниот технолошки развој и промените во пошироките економски или индустриски фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се ревидира на годишна основа или секогаш кога се појавуваат индикации за значајни промени во дадените претпоставки. Веруваме дека сметководствените проценки поврзани со одредувањето на корисниот век на средствата се значајни сметководствени проценки земајќи го во предвид тоа дека вклучуваат претпоставки за технолошкиот развој во иновативна индустрија и во голем дел зависат од инвестиционите планови на Друштвото. Понатаму, поради тоа што корисниот век на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства во рамките на вкупните средства е значителен, влијанието на било кои промени во проценките може да биде материјално за нашите финансиски позиции и резултати од работењето. На пример, кога Друштвото би го намалило просечниот корисен век на недвижностите, опремата и постројките и нематеријалните средства за 10%, тоа би резултирало во зголемување на годишниот трошок за амортизација во приближен износ од МКД 286.811 илјади (2024: МКД 293.483 илјади). Види белешки 13 и 14 за промените направени во корисниот век во 2025 година.

4.2. Можни оштетувања на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Ние го проценуваме оштетувањето на препознатливи недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства секогаш кога постои причина за верување дека сегашната вредност значително ја надминува надоместувачката вредност и таму каде што се очекува оштетување на вредноста. Износот на надоместувачката вредност примарно се добива по пат на пресметка на употребна вредност, при која се користи широк спектар на претпоставки и фактори кои влијаат на истите. Покрај другото, ги земаме во предвид идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитет во услугите и други промени на околности кои можат да доведат до оштетување. Доколку со методот на употребна вредност е утврдено оштетување, се утврдува и објективна вредност намалена за трошоците за продажба (ако можат да се утврдат), за да се пресмета точниот износ на оштетувањето. Земајќи во предвид дека ова се врши врз основа на проценки и мислења, вредноста на можните оштетувања може да биде значително различна од онаа којашто е добиена по пат на овие калкулации. Раководството има извршено тестирање на оштетување базирано на проекцијата за десет години на паричните текови и стапката на постојан раст од 1% (2024: 1%) за да се утврди остаточната вредност после десет години. Дисконтната стапка која се користеше беше 8,96% (2024: 8,00%). Тестот не резултираше со загуби од оштетување. Друштвото користи десет годишен период за моделот за оштетување во согласност со пристапот на Групацијата.

4.3. Можни очекувани кредитни загуби на побарувања од купувачи и останати побарувања

Ние пресметуваме очекувани кредитни загуби (ECL) на вредност на побарувањата базирајќи се на проценетите загуби кои произлегуваат од неможноста на корисниците да ги извршат плаќањата. За најголемите купувачи, странските купувачи и за корисници кои се во постапки за стечај и ликвидација ECL е пресметана на индивидуална основа, додека за останатите купувачи е пресметана на портфолио основа, која се базира на доспеаноста на побарувањата и минатото искуство со отпишување на побарувањата, кредитната способност на корисниците и неодамнешните промени на условите на плаќање (види белешка 2.3.1). Овие фактори се разгледуваат годишно, и кога е потребно се вршат промени во пресметката. Дополнително, се разгледува природата на бизнис работењето (приватни, бизнис корисници, фиксна, мобилна телефонија итн.) и окружувањето во кое Друштвото работи. Во 2025 година Друштвото спроведе редовна детална анализа на портфолио на купувачи на коишто се применува групна проценка за оштетување, од којашто произлезе понатамошна промена на соодветните стапки на исправка поради различно однесување на купувачите при плаќање, што резултираше со нови стапки за исправка на побарувањата. Ако финансиската состојба на нашите корисници се влошува, тековните отписи на побарувањата можат да бидат и повисоки од очекуваните и можат да го надминат нивото на ECL коишто се признаени досега (види белешка 3.1.2).

Белешки кон финансиски извештаи

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ (ПРОДОЛЖУВА)

4.4. Резервирања

Резервирањата главно се базираат на проценка особено во правни спорови. Друштвото ја проценува веројатноста од настанување на негативен исход како резултат на минат настан, и доколку веројатноста за одлив на економски користи е оценета како поголема од 50%, Друштвото врши резервирање за целиот износ на обврската (види белешка 2.9). Бидејќи проценката на веројатноста се врши врз основа на претпоставки, во некои случаи проценката може да не биде во согласност со евентуалниот исход на случајот. Со цел да се утврди веројатноста од негативен исход, Друштвото користи внатрешни и надворешни правни совети (види белешка 20 и 33).

4.5. Трошоци за стекнување на претплатници

Друштвото признава средства од трошоците поврзани со потпишување на претплатнички договори, кои немало да настанат, ако претплатничкиот договор не се склучил. Признавање на средствата е во функција на очекувањата дека тие трошоци ќе бидат надоместени од идните приходи како резултат на овие договори.

Трошоците за стекнување на договори со корисници вклучуваат продажни провизии за вработените, мастер дилерите и продажните агенти. Трошоците за стекнување на договори со корисници се амортизираат за просечниот период на задржување на корисникот врз основа на историските податоци и минатото искуство во соодветниот бизнис сегмент.

Друштвото одлучи да не го применува практичното решение, да ги признава како трошок инкременталните трошоци за стекнување на договори, наместо тоа се амортизираат во период од една година или пократко.

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Парични средства во банки	800.985	1.327.981
Парични средства во благајна	16.602	16.566
	<u>817.587</u>	<u>1.344.547</u>

Сегашната вредност на парични средства и еквиваленти на парични средства е деноминирана во следните валути:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
МКД	667.587	1.193.671
ЕУР	130.198	148.655
УСД	19.802	2.221
	<u>817.587</u>	<u>1.344.547</u>

Во продолжение е прегледот на парични средства во банки по кредитен рејтинг, во локални банки без банкарска гаранција (види белешка 3.1.2):

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Кредитен рејтинг: А	157.977	341.009
Кредитен рејтинг: BBB	132.983	241.919
Кредитен рејтинг: BBB-	223.357	-
Кредитен рејтинг: BB+	-	384.835
Кредитен рејтинг: BB-	178.297	-
Кредитен рејтинг: B-	-	345.726
Парични средства во локални банки без кредитен рејтинг	108.371	14.492
	<u>800.985</u>	<u>1.327.981</u>

Кредитниот рејтинг во прегледот погоре го претставува кредитниот рејтинг на локалната банка или кредитниот рејтинг на матичната банка доколку не е расположлив кредитен рејтинг за локалната банка.

Белешки кон финансиски извештаи

6. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

Депозитите во банка претставуваат парични средства во домашни банки, со каматна стапка од 2.00% на годишно ниво и со доспеаност од 3 до 12 месеци.

Сегашната вредност на депозитите во банки е деноминирана по валути како што следи:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
ЕУР	<u>307.475</u>	<u>-</u>
	<u>307.475</u>	<u>-</u>

Во продолжение е прегледот на депозити во банки без банкарска гаранција (види белешка 3.1.2):

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Кредитен рејтинг: А	<u>307.475</u>	<u>-</u>
	<u>307.475</u>	<u>-</u>

7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Побарувања од купувачи од трети страни	5.447.815	5.334.047
Намалено за: исправка за очекувани кредитни загуби	<u>(2.010.216)</u>	<u>(2.047.932)</u>
Побарувања од купувачи од трети страни - нето	<u>3.437.599</u>	<u>3.286.115</u>
Побарувања од поврзани страни	<u>170.751</u>	<u>176.211</u>
	<u>3.608.350</u>	<u>3.462.326</u>
Намалено за нетековен дел: Побарувања од купувачи од трети страни	(395.449)	(350.526)
Тековен дел	<u>3.212.901</u>	<u>3.111.800</u>

Побарувањата од поврзани страни претставуваат побарувања од Групациите на Маѓар Телеком и Дојче Телеком (види белешка 34).

Нетековниот дел од Побарувања од купувачи претставува побарувања кои се со датум на доспевање до 4 години од денот на извештајот за финансиска состојба.

Сегашните вредности на нетековните побарувања од купувачи на Друштвото се изразени во денари.

Сегашните вредности на тековните побарувања од купувачи на Друштвото се изразени во следните валути:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
МКД	2.847.135	2.786.985
ЕУР	254.682	198.399
УСД	110.519	124.658
Останато	<u>565</u>	<u>1.758</u>
	<u>3.212.901</u>	<u>3.111.800</u>

Белешки кон финансиски извештаи

7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (ПРОДОЛЖУВА)

Старосна структура на побарувања од купувачите

Во следните табели е прикажана старосната структура на тековните побарувања од купувачите на Друштвото по денови на врзување на побарувањата (по доспевањето). Книговодствената вредност на побарувањата е прикажана нето од исправките на вредност евидентирани на датумот на финансиските извештаи.

Во илјади денари

	Сметководствена вредност на 31.12.2025	Од кои недоспеани	Од кои доспеани					
			Помалку од 30 дена	31 - 60 дена	61 - 90 дена	91 - 180 дена	181 - 365 дена	Над 365 дена
Побарувања од купувачи трети страни	3.042.150	2.315.170	337.993	58.456	38.533	61.293	103.529	127.176
Побарувања од поврзани страни	170.751	93.920	4.271	1.069	1.635	7.110	20.725	42.021
Вкупно нето	<u>3.212.901</u>	<u>2.409.090</u>	<u>342.264</u>	<u>59.525</u>	<u>40.168</u>	<u>68.403</u>	<u>124.254</u>	<u>169.197</u>
Исправка за очекувани кредитни загуби	<u>2.010.216</u>	<u>30.354</u>	<u>11.298</u>	<u>9.593</u>	<u>7.976</u>	<u>24.233</u>	<u>52.698</u>	<u>1.874.064</u>
Вкупно брuto	<u>5.223.117</u>	<u>2.439.444</u>	<u>353.562</u>	<u>69.118</u>	<u>48.144</u>	<u>92.636</u>	<u>176.952</u>	<u>2.043.261</u>
Исправка за очекувани кредитни загуби	<u>38,49%</u>	<u>1,24%</u>	<u>3,20%</u>	<u>13,88%</u>	<u>16,57%</u>	<u>26,16%</u>	<u>29,78%</u>	<u>91,72%</u>

Белешки кон финансиски извештаи

7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (ПРОДОЛЖУВА)

Во илјади денари

	Сметководствена вредност на 31.12.2024	Од кои недоспеани	Од кои доспеани					
			Помалку од 30 дена	31 - 60 дена	61 - 90 дена	91 - 180 дена	181 - 365 дена	Над 365 дена
Побарувања од купувачи трети страни	2.935.589	2.240.212	350.567	84.371	41.523	80.641	48.441	89.834
Побарувања од поврзани страни	176.211	108.749	16.938	2.148	4.092	5.718	13.041	25.525
Вкупно нето	<u>3.111.800</u>	<u>2.348.961</u>	<u>367.505</u>	<u>86.519</u>	<u>45.615</u>	<u>86.359</u>	<u>61.482</u>	<u>115.359</u>
Исправка за очекувани кредитни загуби	2.047.932	31.120	13.034	13.632	10.354	36.570	66.775	1.876.447
Вкупно бруто	<u>5.159.732</u>	<u>2.380.081</u>	<u>380.539</u>	<u>100.151</u>	<u>55.969</u>	<u>122.929</u>	<u>128.257</u>	<u>1.991.806</u>
Исправка за очекувани кредитни загуби	<u>39,69%</u>	<u>1,31%</u>	<u>3,43%</u>	<u>13,61%</u>	<u>18,50%</u>	<u>29,75%</u>	<u>52,06%</u>	<u>94,21%</u>

Во следната табела е прикажано движење на исправката на вредноста од очекувани кредитни загуби на побарувањата од купувачи за 2025 и 2024 година:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Исправка на вредност на 1 јануари	2.047.932	1.982.976
Трошок во текот на годината	72.007	134.207
Намалување на претходно признаената загуба или намалување поради отпис	<u>(109.723)</u>	<u>(69.251)</u>
Исправка на вредноста на 31 декември	<u>2.010.216</u>	<u>2.047.932</u>

Побарувањата за кои има исправка на вредност се отпишуваат кога нема очекување за дополнителни приливи.

Во следната табела е прикажано движење на исправката на вредноста очекувани кредитни загуби на средства од договори за 2025 и 2024 година:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Исправка на вредност на 1 јануари	103.547	103.322
Трошок во текот на годината	77.213	68.490
Намалување на претходно признаената загуба или намалување поради отпис	<u>(73.640)</u>	<u>(68.265)</u>
Исправка на вредноста на 31 декември	<u>107.120</u>	<u>103.547</u>

Белешки кон финансиски извештаи

8. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Заеми за вработени	1.151	2.474
Побарувања од поврзани страни	35.527	-
Останато	<u>10.789</u>	<u>6.769</u>
	<u>47.467</u>	<u>9.243</u>
Намалено за нетековен дел: Заеми за вработени	<u>(375)</u>	<u>(893)</u>
Тековен дел	<u>47.092</u>	<u>8.350</u>

Заемите за вработените се обезбедени со хипотека на недвижност или меница. Заемите одобрени за вработените имаат каматна стапка од 4,55% годишно (2024: 4,55% годишно).

Нетековниот дел од Заеми за вработени претставува побарувања кои се со датум на доспевање до 3 години од денот на извештајот за финансиска состојба.

Сегашните вредности на останатите нетековни финансиски средства на Друштвото се изразени во денари.

Сегашните вредности на останатите тековни финансиски средства на Друштвото се изразени во следните валути:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
МКД	10.847	8.350
ЕУР	<u>36.245</u>	<u>-</u>
	<u>47.092</u>	<u>8.350</u>

9. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Аванси платени на добавувачи	14.501	6.453
Претплати	183.956	171.392
Трошоци од договори	80.501	69.776
Останато	<u>612</u>	<u>1.542</u>
	<u>279.570</u>	<u>249.163</u>
Намалено за нетековен дел: Трошоци од договори	<u>(14.910)</u>	<u>(13.919)</u>
Намалено за нетековен дел: Останато	<u>(612)</u>	<u>(612)</u>
Вкупно нетековен дел	<u>(15.522)</u>	<u>(14.531)</u>
Тековен дел	<u>264.048</u>	<u>234.632</u>

Останати средства вообичаено вклучуваат тековни и нетековни побарувања кои претставуваат нефинансиски инструменти.

Сегашните вредности на останатите нетековни средства на Друштвото се изразени во денари.

Сегашните вредности на останатите тековни средства на Друштвото се изразени во следните валути:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
МКД	241.682	226.654
ЕУР	21.433	7.003
УСД	412	464
Останато	<u>521</u>	<u>511</u>
	<u>264.048</u>	<u>234.632</u>

Белешки кон финансиски извештаи

10. ЗАЛИХИ

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Материјали	159.369	180.334
Трговска стока	288.583	166.522
Исправка на вредноста на залихите	<u>(15.466)</u>	<u>(16.690)</u>
	<u>432.486</u>	<u>330.166</u>

Движење на исправката на вредност на залихите:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Состојба на 1 јануари	16.690	14.783
Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност	<u>(1.224)</u>	<u>1.907</u>
Состојба на 31 декември	<u>15.466</u>	<u>16.690</u>

Исправката на вредноста на залихите главно се однесува на трговска стока. Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност е врз основа на анализа на пониската од набавната и нето продажната вредност на датумот на извештајот за финансиска состојба

11. СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

На 31 декември 2023 година, средствата што се чуваат за продажба главно се однесуваат на опрема за радио пристапна мрежа (RAN), која е утврдена за продажба и веќе е потпишан кориснички договор. Овие средства се резултат на имплементацијата на RAN Проектот за модернизација на постоечките радио технологии (2G, 3G, 4G) и воведувањето на новата 5G технологија, кој проект беше успешно завршен во 2023 година. Овие средства беа продадени во тек на 2023 и 2024 година.

Во 2025 година една зграда е рекласификувана во средство расположиво за продажба.

Движењето на средствата расположиви за продажба е како што следи:

Во илјади денари	2025	2024
На 1 јануари	-	13.710
Трансфери од недвижности, постројки и опрема	1.066	-
Намалувања	<u>-</u>	<u>(13.710)</u>
На 31 декември	<u>1.066</u>	<u>-</u>

Белешки кон финансиски извештаи

12. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА

Во илјади денари	Наем на земјиште	Наем на згради	Наем на возила и останата опрема	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2024	324.793	581.292	121.468	1.027.553
Зголемувања	36.304	79.756	25.620	141.680
Намалувања	(56)	(11.476)	(16.008)	(27.540)
На 31 декември 2024	<u>361.041</u>	<u>649.572</u>	<u>131.080</u>	<u>1.141.693</u>
Амортизација				
На 1 јануари 2024	185.897	369.718	59.596	615.211
Амортизација за годината	46.689	92.846	23.300	162.835
Намалувања	(2)	(11.458)	(16.008)	(27.468)
На 31 декември 2024	<u>232.584</u>	<u>451.106</u>	<u>66.888</u>	<u>750.578</u>
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2024	<u>138.896</u>	<u>211.574</u>	<u>61.872</u>	<u>412.342</u>
На 31 декември 2024	<u>128.457</u>	<u>198.466</u>	<u>64.192</u>	<u>391.115</u>

Во илјади денари	Наем на земјиште	Наем на згради	Наем на возила и останата опрема	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2025	361.041	649.572	131.080	1.141.693
Зголемувања	37.263	83.043	105.779	226.085
Намалувања	-	(29.458)	(1.683)	(31.141)
На 31 декември 2025	<u>398.304</u>	<u>703.157</u>	<u>235.176</u>	<u>1.336.637</u>
Амортизација				
На 1 јануари 2025	232.584	451.106	66.888	750.578
Амортизација за годината	47.684	84.729	29.068	161.481
Намалувања	-	(23.176)	(1.683)	(24.859)
На 31 декември 2025	<u>280.268</u>	<u>512.659</u>	<u>94.273</u>	<u>887.200</u>
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2025	<u>128.457</u>	<u>198.466</u>	<u>64.192</u>	<u>391.115</u>
На 31 декември 2025	<u>118.036</u>	<u>190.498</u>	<u>140.903</u>	<u>449.437</u>

Соодветните обврски за наеми се прикажани во белешка 17.

Наемите на земјиште и загради за цели на поставување на антени и базни станици генерално имаат 10 години времетраење на наемот, а наемите за продажни салони генерално помеѓу 1 и 5 години, додека наемите за возила и останата опрема имаат времетраење на наемот од 5 години.

Белешки кон финансиски извештаи

12. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖУВА)

Износите кои се прикажани во добивката и загубата поврзани со наеми за годината која завршува на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

Во илјади денари	2025	2024
Амортизација за право на користење на средствата	161.481	162.835
Расходи за камати за обврски за наем	24.359	24.950
Трошоци за варијабилни плаќања за наем кои не се вклучени во вреднувањето на обврските за наем	14.192	10.937
Приход од под-изнајмување на права на користење на средства	11.691	11.761

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвести- ции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2024	10.777	5.576.265	24.704.084	2.564.971	986.113	33.842.210
Зголемувања	-	6.002	898.129	54.488	287.971	1.246.590
Активирање/трансфери на средства помеѓу група на средства (види белешка 14)	-	8.606	(590.660)	904.481	(342.494)	(20.067)
Намалувања	-	(11.694)	(349.107)	(123.508)	(1.487)	(485.796)
На 31 декември 2024	<u>10.777</u>	<u>5.579.179</u>	<u>24.662.446</u>	<u>3.400.432</u>	<u>930.103</u>	<u>34.582.937</u>
Амортизација						
На 1 јануари 2024	-	3.075.310	17.748.788	2.153.633	-	22.977.731
Амортизација за годината	-	130.143	1.094.476	108.364	-	1.332.983
Намалувања	-	(9.065)	(348.600)	(122.069)	-	(479.734)
Пренос помеѓу категории на средства	-	383	(821.995)	821.612	-	-
На 31 декември 2024	<u>-</u>	<u>3.196.771</u>	<u>17.672.669</u>	<u>2.961.540</u>	<u>-</u>	<u>23.830.980</u>
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2024	<u>10.777</u>	<u>2.500.955</u>	<u>6.955.296</u>	<u>411.338</u>	<u>986.113</u>	<u>10.864.479</u>
На 31 декември 2024	<u>10.777</u>	<u>2.382.408</u>	<u>6.989.777</u>	<u>438.892</u>	<u>930.103</u>	<u>10.751.957</u>

Белешки кон финансиски извештаи

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (ПРОДОЛЖУВА)

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвести- ции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2025	10.777	5.579.179	24.662.446	3.400.432	930.103	34.582.937
Зголемувања	-	3.460	1.001.834	57.284	582.672	1.645.250
Активирање/трансфери на средства помеѓу група на средства (види белешка 14)	-	15.207	181.385	16.214	(343.463)	(130.657)
Пренос на средства со намена за продажба	-	(13.855)	-	-	-	(13.855)
Намалувања	(858)	(5.348)	(171.044)	(63.167)	(382)	(240.799)
На 31 декември 2025	9.919	5.578.643	25.674.621	3.410.763	1.168.930	35.842.876
Амортизација						
На 1 јануари 2025	-	3.196.771	17.672.669	2.961.540	-	23.830.980
Амортизација за годината	-	124.938	1.095.170	93.839	-	1.313.947
Намалувања	-	(6.206)	(170.773)	(62.480)	-	(239.459)
Пренос на средства со намена за продажба	-	(12.789)	-	-	-	(12.789)
Пренос помеѓу категории на средства	-	-	(4.641)	-	-	(4.641)
На 31 декември 2025	-	3.302.714	18.592.425	2.992.899	-	24.888.038
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2025	10.777	2.382.408	6.989.777	438.892	930.103	10.751.957
На 31 декември 2025	9.919	2.275.929	7.082.196	417.864	1.168.930	10.954.838

Во 2025 година, Друштвото има капитализирани трошоци поврзани со добивање целосна документација за базните станици во износ од МКД 9.643 илјади (2024: МКД 1.361 илјади). Дополнително, во 2025 година, Друштвото има капитализирани трошоци поврзани со добивање на комплетна документација за фиксна инфраструктура во согласност со важечките закони во Република Северна Македонија во износ од МКД 50 илјади (2024: МКД 32 илјади) (види белешка 2.6).

Редовните прегледи на корисниот век и остаточната вредност на недвижностите, постројките и опремата, направена во текот на 2025 година, влијаеше врз корисниот век на неколку типови на средства, главно техничка опрема, телефонски мрежи и платформи. Промената на корисниот век на засегнатите средства беше направена поради технолошките промени и деловните планови на Друштвото (види белешка 4.1). Прегледите резултираа со следна промена на првичниот тренд на амортизација во тековната и во годините што следат:

Во илјади денари	2025	2026	2027	2028	После 2028
(Намалување)/зголемување на амортизацијата	(66.773)	(54.383)	457	42.439	78.260
	(66.773)	(54.383)	457	42.439	78.260

Белешки кон финансиски извештаи

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади денари	Софтвер и лиценци	Концесии	ТВ права и останато	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2024	5.807.964	2.213.316	2.240.155	134.622	10.396.057
Зголемувања	359.671	-	438.298	110.141	908.110
Активирање/трансфери на средства помеѓу група на средства (види белешка 13)					
	154.688	-	-	(134.621)	20.067
Намалувања	(19.206)	-	(1.152.159)	-	(1.171.365)
На 31 декември 2024	<u>6.303.117</u>	<u>2.213.316</u>	<u>1.526.294</u>	<u>110.142</u>	<u>10.152.869</u>
Амортизација					
На 1 јануари 2024	4.572.096	1.280.034	1.036.858	-	6.888.988
Амортизација за годината					
	501.907	98.921	544.703	-	1.145.531
Намалувања	(19.206)	-	(1.152.159)	-	(1.171.365)
На 31 декември 2024	<u>5.054.797</u>	<u>1.378.955</u>	<u>429.402</u>	<u>-</u>	<u>6.863.154</u>
Сегашна вредност					
На 1 јануари 2024	<u>1.235.868</u>	<u>933.282</u>	<u>1.203.297</u>	<u>134.622</u>	<u>3.507.069</u>
На 31 декември 2024	<u>1.248.320</u>	<u>834.361</u>	<u>1.096.892</u>	<u>110.142</u>	<u>3.289.715</u>

Во 2024 година осум договори (вклучувајќи и продолжување на соработката) за права за емитување на телевизиски содржини беа идентификувани и се квалификуваа за капитализација. Соодветно на тоа, овие права беа признати во 2024 година како нематеријални средства, категорија ТВ права и останато, по нето сегашната вредност на идните плаќања во износ од МКД 438.298 илјади и ќе се амортизираат во текот на времетраење на договорите (види белешка 16 и 26).

Белешки кон финансиски извештаи

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖУВА)

Во илјади денари	Софтвер и лиценци	Концесии	ТВ права и останато	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2025	6.303.117	2.213.316	1.526.294	110.142	10.152.869
Зголемувања	402.758	-	327.813	257.939	988.510
Активирање/трансфери на средства помеѓу група на средства (види белешка 13)	194.088	-	-	(63.431)	130.657
Намалувања	(12.600)	-	(440.052)	-	(452.652)
На 31 декември 2025	<u>6.887.363</u>	<u>2.213.316</u>	<u>1.414.055</u>	<u>304.650</u>	<u>10.819.384</u>
Амортизација					
На 1 јануари 2025	5.054.797	1.378.955	429.402	-	6.863.154
Амортизација за годината	508.233	98.921	498.721	-	1.105.875
Намалувања	(12.600)	-	(358.163)	-	(370.763)
Активирање/трансфери на средства помеѓу група на средства (види белешка 13)	4.641	-	-	-	4.641
На 31 декември 2025	<u>5.555.071</u>	<u>1.477.876</u>	<u>569.960</u>	<u>-</u>	<u>7.602.907</u>
Сегашна вредност					
На 1 јануари 2025	1.248.320	834.361	1.096.892	110.142	3.289.715
На 31 декември 2025	<u>1.332.292</u>	<u>735.440</u>	<u>844.095</u>	<u>304.650</u>	<u>3.216.477</u>

Во 2025 година седум договори (вклучувајќи и продолжување на соработката) за права за емитување на телевизиски содржини беа идентификувани и се квалификуваа за капитализација. Соодветно на тоа, овие права беа признати во 2025 година како нематеријални средства, категорија ТВ права и останато, по нето сегашната вредност на идните плаќања во износ од МКД 327.813 илјади и ќе се амортизираат во текот на времетраење на договорите (види белешка 16 и 26).

Еден договор беше депризнат во 2025 година во износ од МКД 81.889 илјади, поради загубени права од страна на партнерот (види белешка 16).

Прегледите на корисниот век на нематеријалните средства во текот на 2025 година влијаеше на корисниот век на голем број средства, главно лиценци и софтвер. Промената на корисниот век на засегнатите нематеријални средства беше направена поради технолошките промени и деловните планови на Друштвото.

Прегледите резултираа со следната промена на првичниот тренд на амортизација во тековната и во годините што следат:

Во илјади денари	2025	2026	2027	2028	После 2028
(Намалување)/зголемување на амортизацијата	(34.260)	(29.555)	(4.378)	53.620	14.573
	<u>(34.260)</u>	<u>(29.555)</u>	<u>(4.378)</u>	<u>53.620</u>	<u>14.573</u>

Белешки кон финансиски извештаи

15. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Обврски кон добавувачи од трети страни	2.199.436	2.041.451
Обврски кон поврзани страни	<u>385.544</u>	<u>454.029</u>
	<u><u>2.584.980</u></u>	<u><u>2.495.480</u></u>

Обврските кон поврзани страни претставуваат обврски кон Групациите на Маѓар Телеком и Дојче Телеком (види белешка 34).

Сегашната вредност на обврските кон добавувачи е деноминирана по валути како што следи:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
МКД	1.507.215	1.160.355
ЕУР	869.660	1.099.837
УСД	207.514	229.110
Останато	<u>591</u>	<u>6.178</u>
	<u><u>2.584.980</u></u>	<u><u>2.495.480</u></u>

Белешки кон финансиски извештаи

16. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Обврски за ТВ права	772.327	811.736
Обврски кон поврзани страни	1.046	9.969
Останати тековни финансиски обврски	8.832	2.181
Обврски за дивиденда	8.166	7.012
	<u>790.371</u>	<u>830.898</u>
Намалено за нетековен дел: Обврски за ТВ права	(388.654)	(470.624)
Тековен дел	<u>401.717</u>	<u>360.274</u>

Финансиски обврски во износ од МКД 772.327 илјади (2024: МКД 811.736 илјади) претставува сегашна вредност на долгорочни обврски поврзани со капитализацијата на одредени договори за права за емитување на телевизиски содржини во 2022, 2023, 2024 и 2025 година (види белешка 14). Овие обврски првично се признаваат по нето сегашната вредност на идните плаќања и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна камата. Амортизирањето на дисконтот се признава како расходи за камати во добивката и загубата (види белешка 26). Сегашната вредност на овие обврски е приближна на нивната објективна вредност бидејќи поврзаните парични текови се дисконтираат со каматна стапка од 3,25%, којашто е видлива на пазарот за слични долгорочни финансиски обврски.

Останатото салдо од категоријата Останати финансиски обврски произлегува од договорни обврски од различни трансакции, од редовното работење на Друштвото.

Движењето на обврските за ТВ права е како што следи:

Во илјади денари	2025	2024
1 јануари	811.736	851.615
Зголемувања	327.813	438.298
Пресметана камата	8.947	27.346
Плаќање на основица	(270.905)	(478.709)
Плаќање на камата	(12.999)	(29.325)
Депризнавање	(81.889)	-
Ефект од курсни разлики	(10.376)	2.511
31 декември	<u>772.327</u>	<u>811.736</u>

Сегашните вредности на нетековниот дел на останатите финансиски обврски е деноминиран во следните валути:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
ЕУР	352.027	395.593
УСД	36.627	75.031
	<u>388.654</u>	<u>470.624</u>

Сегашните вредности на тековниот дел на останатите финансиски обврски е деноминиран во следните валути:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
МКД	15.912	8.063
ЕУР	350.644	311.559
УСД	35.161	40.652
	<u>401.717</u>	<u>360.274</u>

Белешки кон финансиски извештаи

17. ОБРСКИ ОД НАЕМИ

Анализа на вкупните обврски за наеми:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Тековни	143.586	132.500
Нетековни	<u>317.061</u>	<u>261.685</u>
	<u>460.647</u>	<u>394.185</u>

Средствата поврзани со овие обврски за наем се прикажани во белешка 12.

Сегашната вредност на Обврските за наем се прикажани во следните валути

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
ЕУР	430.239	363.088
МКД	<u>30.408</u>	<u>31.097</u>
	<u>460.647</u>	<u>394.185</u>

Друштвото е потенцијално изложено на иден паричен одлив во износ од МКД 437.490 илјади на 31 Декември 2025 година (2024:МКД 384.892 илјади), кој произлегува од опциите за продолжување во договорите за наем, а кои не се вклучени во мерењето на Обврските од наем.

Вкупниот износ на плаќања за наем за годината која завршува на 31 декември 2025и 2024 година е како што следи:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Фиксни плаќања	161.201	152.515
Варијабилни плаќања	<u>14.453</u>	<u>15.086</u>
	<u>175.654</u>	<u>167.601</u>

Структурата на обврските од наем според доспеаност заклучно со 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Под 1 година	168.226	153.376
Од 1 до 2 години	114.701	113.050
Од 2 до 3 години	93.797	71.333
Од 3 до 4 години	71.127	51.903
Од 4 до 5 години	46.146	29.513
Над 5 години	<u>32.801</u>	<u>29.078</u>
	<u>526.798</u>	<u>448.253</u>
Намалено за незаработената камата	<u>(66.151)</u>	<u>(54.068)</u>
	<u>460.647</u>	<u>394.185</u>

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Плати, надоместоци и бонуси	76.651	87.197
Останати даноци и придонеси	1.459	1.466
Останати даночни обврски	51.273	82.574
Одложени приходи	11.097	6.341
Останати тековни обврски	<u>25.817</u>	<u>25.507</u>
	<u>166.297</u>	<u>203.085</u>

Белешки кон финансиски извештаи

19. ОДЛОЖЕН ДАНОК НА ДОБИВКА

Признаените (средства)/обврски за одложен данок на добивка се однесуваат на следните ставки:

Во илјади денари	Средства		Обврски		Нето	
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Недвижности, постројки и опрема	(2.675)	-	-	7.289	(2.675)	7.289
Нематеријални средства	(29.932)	(38.634)	-	-	(29.932)	(38.634)
МСФИ 15	-	-	-	40.392	-	40.392
(Право на користење средства)/обврски од наеми МСФИ 16	-	(39.419)	-	39.112	-	(307)
(Средства)/обврски за данок	(32.607)	(78.053)	-	86.793	(32.607)	8.740

Движење на времените разлики во текот на годината

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари 2025	Ефекти на добивката	Состојба на 31 декември 2025
Недвижности, постројки и опрема	7.289	(9.964)	(2.675)
Нематеријални средства	(38.634)	8.702	(29.932)
МСФИ 15	40.392	(40.392)	-
Право на користење средства/обврски од наеми МСФИ 16	(307)	307	-
	8.740	(41.347)	(32.607)

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари 2024	Ефекти на добивката	Состојба на 31 декември 2024
Недвижности, постројки и опрема	2.747	4.542	7.289
Нематеријални средства	(45.641)	7.007	(38.634)
МСФИ 15	42.283	(1.891)	40.392
Право на користење средства/обврски од наеми МСФИ 16	1.542	(1.849)	(307)
	931	7.809	8.740

Привремените разлики прикажани погоре се однесуваат на различни сегашни вредности на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства и даночно пропишаните стапки на амортизација и моментално применливите правила. Со транзицијата кон МСФИ 15 и МСФИ 16, стандардите за Приходи од договори со корисници и Наеми, привремени разлики настануваат, бидејќи овие стандарди не биле дел од усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“, во тоа време. Поврзаниот одложен данок со нив, е ослободен во 2025 година, бидејќи стандардите МСФИ 15 и МСФИ 16 се прифатени и објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и се ефективни од 1 јануари 2025 година.

Белешки кон финансиски извештаи

20. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОБВРСКИ И ПЛАЌАЊА

Во илјади денари	Правни спорови	Користи за вработени	Вкупно
1 јануари 2024	11.211	116.638	127.849
Зголемувања	241.100	131.722	372.822
Ослободувања	(55)	(4.567)	(4.622)
Искористено во периодот	(5.751)	(46.326)	(52.077)
Останати	(1.337)	1.262	(75)
31 декември 2024	<u>245.168</u>	<u>198.729</u>	<u>443.897</u>

Во илјади денари	Правни спорови	Користи за вработени	Вкупно
1 јануари 2025	245.168	198.729	443.897
Зголемувања	19.552	75.877	95.429
Ослободувања	(238)	(18.510)	(18.748)
Искористено во периодот	(715)	(71.551)	(72.266)
Останати	-	35.527	35.527
31 декември 2025	<u>263.767</u>	<u>220.072</u>	<u>483.839</u>

Анализа на вкупните резервирања:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Нетековни (Останато)	124.745	126.005
Тековни	<u>359.094</u>	<u>317.892</u>
	<u>483.839</u>	<u>443.897</u>

Резервирањата за правни спорови се однесуваат на одредени правни и регулативни спорови покренати против Друштвото.

Постојат одреден број судски спорови за кои е направено резервирање. Раководството направи резервирање за обврската согласно своите најдобри оценки, но не ги обелоденува информациите барани од параграф 92 од МСС 37 бидејќи раководството верува дека тоа ќе предизвика сериозни штетни влијанија за исходот на овој спор. Раководството не очекува дека резултатот од овие правни предмети ќе резултира во загуба значително поголема од износот наведен на 31 декември 2025 година.

Ставката „Користи за вработени“ вклучува резервирања направени за законската или договорната обврска на Друштвото да исплати на вработените три просечни месечни плати во Република Северна Македонија на вработените на датумот на пензионирање (види белешка 2.14.1) и резервирања за долгорочни програми за стимулација (види белешка 35). Резервирањето е признато спрема Трошоци за вработените во добивката или загубата.

Белешки кон финансиски извештаи

21. КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал се состои од следното:

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Обични акции	9.583.878	9.583.878
Златна акција	10	10
	<u>9.583.888</u>	<u>9.583.888</u>

Акционерскиот капитал се состои од една златна акција со номинална вредност од МКД 9.733 и 95.838.780 обични акции со номинална вредност од МКД 100 по акција.

Златната акција со номинална вредност од МКД 9.733 е во сопственост на Владата на Република Северна Македонија. Согласно член 16 од Статутот на Друштвото сопственикот на златна акција има дополнителни права со кои се немаат стекнато сопствениците на обични акции. Имено, ниту едно решение или одлука на Собранието на акционерите поврзана со: создавање, распределба или издавање на акционерски капитал; здружување, спојување, одделување, консолидирање, трансформирање, реконструкција, престанок или ликвидација на Друштвото; менување на основните деловни активности на Друштвото; отуѓување или напуштање на основните деловни активности или на значајните средства на Друштвото; дополнување на Статутот на Друштвото на таков начин што се менуваат или поништуваат правата коишто произлегуваат од златната акција; или промена на називот на Друштвото; нема да биде полноважна доколку имателот на златната акција гласа против соодветното решение. Правата кои ги има имателот на златната акција се детално наведени во Статутот на Друштвото, кој може да се најде на нашата корпоративна веб страна во делот на Односи со инвеститори.

На 31 декември 2025 и 2024 година, обичните акции на Друштвото се во сопственост на:

Во илјади денари	31.12.2025	%	31.12.2024	%
АД Каменимост Комуникации	4.887.778	51,00	4.887.778	51,00
Влада на Република Северна Македонија	3.336.497	34,81	3.336.497	34,81
Друштвото (сопствени акции)	958.388	10,00	958.388	10,00
Сава (пензиски фондови)	92.479	0,97	92.479	0,97
International Finance Corporation (IFC)	66.248	0,69	73.108	0,76
Останати малцински акционери	242.498	2,53	235.638	2,46
	<u>9.583.888</u>	<u>100,00</u>	<u>9.583.888</u>	<u>100,00</u>

21.1. Сопствени акции

Друштвото купи 9.583.878 од сопствените акции, што претставува 10% од неговите акции, преку Македонската берза за хартии од вредност во јуни 2006 година. Вкупната сума платена за откуп на овие акции, без данок, изнесува МКД 3.843.505 илјади. Акциите се прикажани како откупени сопствени акции.

Износот на сопствени акции од МКД 3.738.358 илјади, го намалува акционерскиот капитал на Друштвото. Друштвото има право дополнително повторно да ги издаде овие акции. Сите акции издадени од Друштвото се целосно платени.

Белешки кон финансиски извештаи

22. ПРИХОДИ

Во илјади денари	2025	2024
Приходи од фиксна телефонија		
Интернет	1.199.606	1.122.469
ТВ	903.199	861.506
Говорна услуга – малопродажна	798.009	818.381
Пренос на податоци	502.254	492.849
Големопродажба	419.989	482.753
Опрема	13.864	17.193
Останати приходи	<u>104.851</u>	<u>107.020</u>
	3.941.772	3.902.171
Приходи од мобилна телефонија		
Интернет	2.841.160	2.503.683
Опрема	2.073.655	1.993.549
Говорна услуга – малопродажна	1.826.565	1.874.337
Големопродажба	537.123	580.242
Пренос на податоци	454.789	459.177
Приходи од посетители	130.596	155.921
Услуги со посебна цена на чинење	72.808	71.511
Останати приходи	<u>321.183</u>	<u>325.438</u>
	8.257.879	7.963.858
SI/IT приход	329.115	274.605
Приходи од останати услуги	<u>61.043</u>	<u>62.003</u>
	<u>12.589.809</u>	<u>12.202.637</u>
Од кои:		
Приходи од договори со корисници	12.470.034	12.078.565
Останати извори на приходи	119.775	124.072

Останати извори на приходи вклучуваат, приходи од изнајмување, и останати приходи кои се презентирани погоре во Приходи од останати извори, Останати приходи од фиксна телефонија, и Останати приходи од мобилна телефонија.

Приходот од опремата се признава во одреден момент додека приходот од услуги се признава во текот на периодот. Приходите од SI/IT се признаваат главно во текот на периодот и во помала мера во одреден момент во времето во зависност од проектот.

Белешки кон финансиски извештаи

22.1. Средства и обврски кои произлегуваат од договори со корисници

Средства од договори на Друштвото вклучуваат нефактурирани износи кои типично произлегуваат од продажба под долгорочни договори, кога признатиот приход го надминува износот кој е фактуриран на корисникот. Краткорочниот дел од средствата од договори е вклучен во Побарувања од купувачи и останати средства во Извештајот за финансиската состојба. Долгорочниот дел од средствата од договори е вклучен соодветно во секцијата за нетековни средства во Извештајот за финансиската состојба - Побарувања од купувачи и останати средства.

Обврски од договори вклучува авансни уплати и фактурирање кое го надминува износот на настанатите трошоци и одложен приход. Краткорочниот дел од обврските од договори е вклучен во Обврски кон добавувачи и останати обврски во Извештајот за финансиската состојба. Долгорочниот дел од обврските од договори е вклучен соодветно во секцијата за нетековни обврски во Извештајот за финансиската состојба - Останати обврски.

Во илјади денари	31.12.2025	31.12.2024
Средства од договори - краткорочни	273.041	262.984
Средства од договори - долгорочни	96.549	71.262
Обврски од договори – краткорочни	(191.190)	(189.163)
Обврски од договори – долгорочни	(1)	(5)
Нето средства/ (обврски) од договори (обврски)	<u>178.399</u>	<u>145.078</u>

Приходи во периодот на известување од износот вклучен во категоријата договорни обврски на почеток на периодот	103.944	177.538
--	---------	---------

Исправката на вредноста на средствата од договори е обелоденета заедно со исправката на побарувањата од купувачите во белешка 7 и истата изнесува МКД 107.120 илјади на 31 декември 2025 (2024 МКД: 103.547 илјади).

На 31 декември 2025 кумулативниот износ на трансакционата цена за преостанатите обврски изнесува МКД 3.889.836 илјади (2024: МКД 4.316.014 илјади) и Друштвото ќе ги признае како приход од извршени услуги, во наредни 27 месеци (2024: 28 месеци) согласно очекувањата.

Друштвото не признава приходи од обврски извршени (или делумно извршени) од претходни периоди во известувачкиот период.

23. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Во илјади денари	2025	2024
Плати	807.629	758.456
Придонеси на плати	301.830	290.742
Останати трошоци за вработените	168.721	198.920
Бонуси	147.657	140.090
Капитализирани трошоци за вработените	(91.578)	(76.577)
	<u>1.334.259</u>	<u>1.311.631</u>

Останати трошоци за вработените вклучуваат користи поради прекин на вработувањето, додаток за одмор и други користи за вработени и менаџери кои го напуштиле Друштвото во износ од МКД 70.979 илјади за 46 лица (2024: МКД 82.927 илјади за 49 лица). Заклучно со 31 декември 2025 сите обврски се исплатени, (2024: од вкупните трошоци во 2024 година МКД 68.744 илјади се исплатени, додека МКД 14.183 илјади беа презентирани како Останати тековни обврски (види белешка 18).

Во Бонуси исто така се вклучени трошоците за долгорочните програми за стимулација (види белешка 35).

Белешки кон финансиски извештаи

24. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО И ПЛАЌАЊА КОН ОСТАНАТИ ОПЕРАТОРИ

Во илјади денари	2025	2024
Набавна вредност на продадени стоки	2.340.753	2.129.046
Услуги	573.116	576.334
Материјали и одржување	363.430	383.084
Енергија	355.870	360.644
Такси давачки и локални даноци	301.766	302.481
Услуги од подизведувачи	295.061	259.880
Маркетинг и донации	216.433	214.849
Трошоци за тантиеми	82.386	74.900
Консултантски услуги	12.989	11.931
Осигурување	11.486	10.897
Намалување на вредноста на залихи	4.624	5.594
Правни трошоци и резервирања	802	138.016
Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност	(1.224)	1.907
Останато	53.845	31.656
	<u>4.611.337</u>	<u>4.501.219</u>

Услугите главно вклучуваат трошоци за агенциски провизии, поштенски услуги, услуги за поддршка и одржување на ИТ апликации и системи, трошоци за обезбедување, трошоци за чистење и комунални услуги.

Набавна вредност на продадени стоки, го вклучува трошокот за продадената опрема во фиксна и мобилна телефонија, и исто така и опремата продадена во SI/IT проекти. Соодветниот приход е прикажан во белешка 22.

Плаќањата кон останати оператори во износ од МКД 1.102.042 илјади (2024: МКД 1.114.093 илјади) претставуваат трошоци за интерконекција и роаминг со останати телекомуникациски оператори.

25. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Во илјади денари	2025	2024
Нето добивка од продажба на недвижности, постојки и опрема	1.702	5.717
Останато	61.971	20.034
	<u>63.673</u>	<u>25.751</u>

Во категоријата Останато, износот во главно се однесува на продажба на отпад, главно бакарни кабли и префактурирање на различни оперативни расходи.

26. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Во илјади денари	2025	2024
Камати од обврски за наеми	24.359	24.950
Камати од обврски за ТВ права	8.947	27.346
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	7.176	-
Нето негативни курсни разлики	-	8.639
Останато	20.216	105.187
	<u>60.698</u>	<u>166.122</u>

Расходи од камата од обврски за ТВ права претставува трошок од амортизирањето на дисконтот поврзан со сегашната вредност на долгорочните обврски од договорите за права за емитување на телевизиски содржини кои се капитализирани, првично признаени по нето сегашната вредност на идните плаќања и последователно мерени според амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна камата (види белешка 16). Расходи од камата од наеми се поврзани со примената на МСФИ 16 Наеми, кои произлегуваат од признатите Обврски од наем (види белешка 17). Категоријата “Останато” вклучува главно камата поврзана со резервирања (види белешка 20).

Белешки кон финансиски извештаи

27. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Во илјади денари	2025	2024
Приходи од дивиденди	23.176	17.297
Нето позитивни курсни разлики	17.940	-
Приходи од камати	11.770	5.565
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	-	241.308
	<u>52.886</u>	<u>264.170</u>

Приходи од дивиденди произлегуваат од финансиски средства по објективна вредност во добивката или загубата. Приходите од камати, главно произлегуваат од финансиски средства класификувани како Финансиски средства мерени според амортизирана вредност.

28. ДАНОК НА ДОБИВКА

Признаено во извештајот на сеопфатна добивка:

Во илјади денари	2025	2024
Тековен данок		
Тековна година	318.603	290.546
Минимален глобален данок на добивка	<u>55.237</u>	<u>19.269</u>
Вкупно тековен данок	<u>373.840</u>	<u>309.815</u>
Одложен данок		
Појава и анулирање на привремени разлики	<u>(41.347)</u>	<u>7.809</u>
Вкупен данок на добивка во извештајот за сеопфатната добивка	<u>332.493</u>	<u>317.624</u>

Привремените разлики произлегуваат од признаените одложени даночни средства/обврски (види белешка 19).

Минимален глобален данок на добивка

Во домашното законодавство на Република Северна Македонија беа имплементирани регулативи во согласност со Модел-правилата од Столбот-2 на ОЕЦД, коишто ќе обезбедат минимално ниво на оданочување за мултинационалните групации. Друштвото, како дел од Групацијата Маѓар Телеком и Дојче Телеком, спаѓа во опсегот на овие регулативи коишто стапија во сила за тековниот период на известување.

На 31 декември 2025 година, во финансиските извештаи е евидентирано резервирање од МКД 74.506 илјади (2024: МКД 19.269 илјади) за минимални глобални даноци. Во мај 2023 година, ИАСБ објави привремено ослободување од сметководство на одложени даноци во врска со минималните глобални даноци. Ова ослободување се применува како што е дефинирано во МСС 12.4А, па затоа не се евидентираат одложени даноци во однос на минималните глобални даноци и не се даваат соодветни белешки.

Усогласување на ефективната даночна стапка:

Во илјади денари		2025		2024
Добивка пред оданочување		<u>2.867.509</u>		<u>2.556.438</u>
Данок на добивка	10,00%	286.751	10,00%	255.644
Расходи непризнаени за даночни цели	1,89%	54.069	2,47%	63.062
Минимален глобален данок на добивка	1,93%	55.237	0,75%	19.269
Даночен расход/ (кредит) во идни периоди на амортизација	(0,04%)	(1.262)	0,93%	23.776
Даночен кредит од амортизација	(0,69%)	(19.929)	(1,66%)	(42.408)
Ослободување од МСФИ 15 и МСФИ 16	(1,40%)	(40.085)	-	-
Даночно ослободени приходи	(0,08%)	(2.288)	(0,07%)	(1.719)
		<u>11,61%</u>		<u>12,42%</u>
		<u>332.493</u>		<u>317.624</u>

Белешки кон финансиски извештаи

29. ДИВИДЕНДИ

Собранието на акционери на Друштвото на нивниот состанок одржан на 30 мај 2025 година ја усвои одлуката за исплата на дивиденда за 2024 година и утврдување на дивиденден календар во вкупен бруто износ од МКД 2.382.421 илјади од нето добивката остварена по Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“. Бруто износ на дивиденда по акција за 2024 година е МКД 27,62. Дивидендата беше исплатена во септември 2025 година. До датумот на објавување на овие финансиски извештаи не се објавени дивиденди за 2025 година.

Собранието на акционери на Друштвото на нивниот состанок одржан на 29 мај 2024 година ја усвои одлуката за исплата на дивиденда за 2023 година и утврдување на дивиденден календар во вкупен бруто износ од МКД 2.212.068 илјади од нето добивката остварена по Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“. Бруто износот на дивиденда по акција за 2023 година беше МКД 25,65. Дивидендата беше исплатена во септември 2024 година.

30. ИЗВЕСТУВАЧКИ СЕГМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ

30.1. Известувачки сегменти

Известувачките сегменти на Друштвото се: деловен, резидентен, големопродажен сегмент и останато.

Резидентниот сегмент се состои од претплатници – потрошувачи коишто се директно поседувани претплатници без деловни претплатници (односно самовработени поединци или правни лица коишто нудат наплатливи производи и/или услуги на корисниците, непрофитни организации и јавни организации). Деловниот сегмент се состои од деловни претплатници коишто се директно поседувани претплатници коишто се или самовработени поединци или вработени кај правно лице коешто нуди наплатливи производи и/или услуги на корисниците. Вработените или членовите на непрофитни и јавни организации се исто така деловни претплатници. Големопродажниот сегмент се состои од сите услуги на телекомуникациските оператори за мобилна и фиксна линија, односно услуги на оператори, MVNO и посетители.

30.2. Информации кои редовно се доставувани до главниот извршен носител на одлуки

Следните табели ги прикажуваат информациите за известувачките сегменти кои редовно се доставуваат до главниот оперативен носител на одлуки на Друштвото. Информациите кои редовно се обезбедуваат за МК (Менеџмент Колегиум), вклучуваат неколку мерења на добивката кои се земаат во предвид при оценување на работењето и алоцирање на ресурсите. Раководството верува дека директната маргина која е дефинирана од страна на Друштвото како приходи намалени за директни трошоци намалени за исправката на вредноста на побарувањата и отпишаните побарувања, е мерка на сегментот која е најконзистентна со принципите на мерење кои се користени во мерењето на соодветните износи во овие финансиски извештаи. Друг важен клучен индикатор за остварувањето што се надгледува на ниво на сегментите е EBITDA (добивка пред камата, данок на добивка и амортизација) коригирана за влијанието на одредени ставки кои се земаат во предвид како “специјално влијание”. Овие ставки се менуваат од година во година, по својата природа и големина.

Приходи

Во илјади денари	2025	2024
Приход од резидентен сегмент	8.875.084	8.515.515
Приход од деловен сегмент	2.759.847	2.652.942
Приход од големопродажен сегмент	929.050	1.013.264
Приходи од останати сегменти	25.828	20.916
	<u>12.589.809</u>	<u>12.202.637</u>

Ниту еден од надворешните корисници на Друштвото не преставува значаен извор на приходи.

Белешки кон финансиски извештаи

30. ИЗВЕСТУВАЧКИ СЕГМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ (ПРОДОЛЖУВА)

30.2. Информации кои редовно се доставувани до главниот извршен носител на одлуки (продолжува)

Резултати по известувачки сегменти (Директна маргина).

Во илјади денари	2025	2024
Директна маргина		
Резидентен сегмент	6.110.646	5.943.451
Деловен сегмент	1.864.793	1.770.730
Голомопродажен сегмент	556.958	649.145
Останато	24.808	18.001
Директна маргина	<u>8.557.205</u>	<u>8.381.327</u>
Индириектни трошоци	<u>(3.164.254)</u>	<u>(3.307.339)</u>
Останати оперативни приходи	<u>63.673</u>	<u>25.751</u>
Вкупна EBITDA	5.456.624	5.099.739
Амортизација	<u>(2.581.303)</u>	<u>(2.641.349)</u>
Вкупна оперативна добивка	2.875.321	2.458.390
Приходи од финансирање – нето	<u>(7.812)</u>	<u>98.048</u>
Добивка пред оданочување	2.867.509	2.556.438
Данок на добивка	<u>(332.493)</u>	<u>(317.624)</u>
Нето добивка за годината	<u><u>2.535.016</u></u>	<u><u>2.238.814</u></u>

31. НАЕМИ И ОСТАНАТИ ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

31.1. Превземени обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател:

Превземените обврски од оперативен наем, склучени на временна основа, каде Друштвото е наемодавател главно се однесуваат на наем на земјиште и базни станици.

Идните вкупни минимални побарувања за наем по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:

Во илјади денари	2025	2024
Под 1 година	36.661	37.165
Помеѓу 1 и 5 години	53.506	82.885
Над 5 години	5.108	9.823
	<u>95.275</u>	<u>129.873</u>

Приходите од наем каде Друштвото е наемодавател се прикажани во белешка 22.

Белешки кон финансиски извештаи

31. НАЕМИ И ОСТАНАТИ ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ (ПРОДОЛЖУВА)

31.1. Превземени обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател (продолжува):

Недвижности, постројки и опрема предмет на оперативен наем:

Во илјади денари	Згради	Телекомуникациска опрема	Вкупно
На 31 Декември 2023			
Трошоци	36.857	81.262	118.119
Акумулирана амортизација	(26.059)	(76.051)	(102.110)
Сегашна вредност	10.798	5.211	16.009
Сегашна вредност на 1 Јануари 2024			
Зголемувања	13.545		13.545
Намалувања	(1.061)		(1.061)
Намалување на амортизација	777		777
Амортизација	(1.591)	(470)	(2.061)
Сегашна вредност на 31 Декември 2024	22.468	4.741	27.209
На 31 Декември 2024			
Трошоци	87.427	81.264	168.691
Акумулирана амортизација	(64.959)	(76.523)	(141.482)
Сегашна вредност	22.468	4.741	27.209

Во илјади денари	Згради	Телекомуникациска опрема	Вкупно
На 31 Декември 2024			
Трошоци	87.427	81.264	168.691
Акумулирана амортизација	(64.959)	(76.523)	(141.482)
Сегашна вредност	22.468	4.741	27.209
Сегашна вредност на 1 Јануари 2025			
Зголемувања	1	-	1
Намалувања	(2.195)	-	(2.195)
Намалување на амортизација	2.003	-	2.003
Амортизација	(1.431)	(711)	(2.142)
Сегашна вредност на 31 Декември 2025	20.846	4.030	24.876
На 31 Декември 2025			
Трошоци	85.233	81.264	166.497
Акумулирана амортизација	(64.387)	(77.234)	(141.621)
Сегашна вредност	20.846	4.030	24.876

31.2. Превземени обврски од капитални инвестиции

Вкупниот износ на превземени обврски (кон надворешни лица) од капитални инвестиции на 31 декември 2025 година изнесува МКД 395.501 илјади (2024: МКД 546.075 илјади). Износот на договорени капитални инвестиции на 31 декември 2025 и 2024 година главно се однесува на телекомуникациска опрема.

Белешки кон финансиски извештаи

32. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

32.1. Финансиски средства - Сегашна вредност и објективни вредности

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2025 година.

Средства Во илјади денари	Финансиски средства			
	Вреднувани по амортизирана вредност	Објективна вредност во добивката или загубата (Ниво 1)	Сегашна вредност	Објективна вредност
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	817.587	-	817.587	817.587
Депозити во банки	307.475	-	307.475	307.475
Побарувања од купувачи	3.608.350	-	3.608.350	3.608.350
Останати финансиски средства	47.467	-	47.467	47.467
Средства од договори	369.590	-	369.590	369.590
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата (акции)	-	508.632	508.632	508.632

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2024 година.

Средства Во илјади денари	Финансиски средства			
	Вреднувани по амортизирана вредност	Објективна вредност во добивката или загубата (Ниво 1)	Сегашна вредност	Објективна вредност
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	1.344.547	-	1.344.547	1.344.547
Побарувања од купувачи	3.462.326	-	3.462.326	3.462.326
Останати финансиски средства	9.243	-	9.243	9.243
Средства од договори	334.246	-	334.246	334.246
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата (акции)	-	515.809	515.809	515.809

Паричните средства и еквиваленти на паричните средства, депозити во банки, побарувањата од купувачите и останатите тековни финансиски средства главно имаат краток рок на доспевање. Од овие причини нивната сегашна вредност на крајот на периодот на известување е приближна на нивната објективна вредност.

Финансиските средства по објективна вредност во добивката или загубата претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Финансиските средства кои се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата вклучуваат вложувања во сопственички инструменти во вредност од МКД 508.632 илјади (2024: МКД 515.809 илјади) кои се пресметани врз основа на нивната пазарна вредност на Македонската берза на хартии од вредност. Промените на пазарните цени на другите финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се евидентирани во приходи од финансирање во добивката или загубата (види белешка 26 и 27).

Белешки кон финансиски извештаи

32. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖУВА)

32.1. Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (продолжува)

За финансиските средства и обврски кои се предмет на применливи договори за нетирање, секој договор помеѓу Друштвото и другата договорна страна (вообичаено роаминг и интерконекциски партнери) овозможува нето порамнување на соодветните побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи, кога и двете страни ќе одберат да се порамни трансакцијата на нето основа. Во отсуство на таков избор, побарувањата од купувачите и обврските кон добавувачите ќе се порамнат на бруто основа, но сепак, секоја страна во договорот за нетирање ќе има можност да ги исплати сите овие износи на нето основа во случај на неисполнување на обврските на другата страна.

Следните побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи (прикажани во белешка 7 и 15) се предмет на договори за нетирање и се прикажани по нетирањето во Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2025:

Во илјади денари	Побарувања од купувачи	Обврски кон добавувачи
Бруто износи на признати финансиски инструменти	4.117.441	3.094.071
Бруто износи на пребиени финансиски инструменти	<u>(509.091)</u>	<u>(509.091)</u>
Нето износи на признати финансиски инструменти	<u>3.608.350</u>	<u>2.584.980</u>

Следните побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи (прикажани во белешка 7 и 15) се предмет на договори за нетирање и се прикажани по нетирањето во Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2024:

Во илјади денари	Побарувања од купувачи	Обврски кон добавувачи
Бруто износи на признати финансиски инструменти	4.087.584	3.120.738
Бруто износи на пребиени финансиски инструменти	<u>(625.258)</u>	<u>(625.258)</u>
Нето износи на признати финансиски инструменти	<u>3.462.326</u>	<u>2.495.480</u>

32.2. Останати обелоденувања во врска со финансиските инструменти

Не постојат финансиски средства или обврски, кои се рекласификувани во друга категорија на финансиски инструменти.

Не постојат финансиски средства кои се трансферирани на начин, на кој дел или сите финансиски средства не се квалификуваат за депризнавање.

33. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото има неизвесни обврски во однос на правни и регулаторни барања кои произлегуваат во редовното работење, чијшто исход честопати не може со сигурност да се предвиди. Нема правни и регулаторни барања кои предизвикуваат значајни неизвесни обврски во 2025 и 2024 година. Во моментот, раководството на Друштвото не предвидува дека ќе дојде до појава на материјални обврски од неизвесните обврски освен оние коишто се резервирани (види белешка 20).

Белешки кон финансиски извештаи

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзани страни произлегуваат од тековното работење и нивната вредност материјално не се разликува од условите кои би преовладувале во пазарни услови.

Владата на Република Северна Македонија има 34,81% сопственост во Друштвото (види белешка 17). Исклучокот за обелоденување кај компании раководени од државата е применет во согласност со МСС 24.25, бидејќи Владата на Република Северна Македонија има значајно влијание на Друштвото. Освен плаќањето на даноци, надоместоци кон регулаторни тела во согласност со локалното законодавство и дивиденда (види белешка 29), во 2024 и 2023 година Друштвото немаше трансакции со Владата на Република Северна Македонија или со кое било друштво што е контролирано или е под значително влијание на Владата на Република Северна Македонија, надвор од редовните деловни активности на Друштвото.

Трансакциите со поврзани страни главно се состојат од обезбедување и добивање на телекомуникациски услуги, услуги за поддршка и одржување и вкрстени трошоци. Износите на побарувањата и обврските се прикажани во соодветните белешки (види белешки 7, 8, 15 и 16).

Приходите и трошоците со поврзаните страни на Друштвото се следните:

Во илјади денари	2025		2024	
	Приходи	Трошоци	Приходи	Трошоци
Доминантен сопственик Magyar Telekom Plc	335	14.331	524	13.728
Подружници на доминантниот сопственик	6.187	3.701	7.953	4.033
Основно матично друштво Deutsche Telekom AG	524.145	520.033	527.110	482.042
Подружници на основното матично друштво	5.818	56.489	8.715	57.540

Побарувањата и обврските со поврзаните страни на Друштвото се следните:

Во илјади денари	31.12.2025		31.12.2024	
	Побарувања	Обврски	Побарувања	Обврски
Доминантен сопственик Magyar Telekom Plc	5.523	3.612	6.407	5.616
Подружници на доминантниот сопственик	1.013	609	3.771	1.922
Основно матично друштво Deutsche Telekom AG	92.830	236.162	120.006	310.561
Подружници на основното матично друштво	106.912	146.207	46.027	145.900

Белешки кон финансиски извештаи

35. НАДОМЕСТОЦИ НА КЛУЧНОТО РАКОВОДСТВО

Вкупниот износ на надоместоци за клучното раководство во Друштвото, вклучувајќи ги поврзаните даноци и придонеси, се прикажани подолу:

Во илјади денари	2025	2024
Краткорочни користи за вработените (вклучувајќи ги поврзаните даноци)	62.679	57.992
Законски пензиски придонеси за краткорочните користи	10.476	9.868
Законски останати придонеси за краткорочните користи	4.755	4.444
Долгорочни програми за стимулација	64.833	79.732
Останати плаќања	2.495	2.323
	<u>145.238</u>	<u>154.359</u>

Надоместокот на членовите на Одборот на директори на Друштвото и неговите комитети, изнесува МКД 4.459 илјади (2024: МКД 5.726 илјади) и е вклучен во Краткорочни користи за вработените. Овие трошоци се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 23).

Во 2015 година, новата програма за долгорочна мотивација којашто се заснова на остварување (LTI) беше воведена како дел од глобалната алатка за компензација ширум ДТ Групацијата за друштвата. Програмата претставува програма заснована на акции коишто се плаќаат во готовина. Извршителите добиваат виртуелни акции коишто зависат од нивната индивидуална изведба. Бројот на виртуелни акции на крајот од периодот (четиригодишен период), се утврдува од целното достигнување на клучните показатели. Вредноста на количината на акциите варира за времетраење на периодот на планот врз основа на два показатели: развивање на цената на ДТ акцијата и целното постигнување во врска со 4 таргети на друштвото: (прилагодена заработка по акција (EPS); прилагоден поврат на ангажиран капитал (ROCE); задоволство на корисниците и задоволство на вработените). Постигнувањето на таргетите се мери на крајот од секој годишен циклус и бројот на виртуелните акции утврден на оваа основа е фиксен како резултат на годишниот циклус (непренослив). На крајот од периодот на траење на планот (четиригодишен период), резултатите од четирите годишни циклуси се собираат и плаќаат во готовина. Секоја година се воведува нов циклус од програмата за долгорочна мотивација којашто се заснова на остварување (LTI).

Во 2022 година, Групацијата ДТ воведо долгорочна програма за бонуси наречена Програма за бонуси Game Changer. Програмата претставува четиригодишен план кој ќе се спроведува во периодот од 2022 до 2025 година, со прифаќање на Условите на ДТ за учество во Програмата на ЕУ за бонуси Game Changer.

Правото на учество во програмата е дефинирано на ниво на Главен извршен директор и на ниво на Главен директор. Специјална покана за учество во програмата може да му се понуди на извршен менаџер според дефинирани критериуми. Плаќањата во рамките на програмата се извршуваат врз основа на параметрите за извршување на работата, клучните показатели на извршувањето на работата (KPI) и нивоата на постигнување на целите. Износот на бонусот секоја година зависи од последователното надминување на резултатите (доколку се исполнети условите за прагот) и просечното исполнување на целите за конкретни KPI кои се дефинирани за Друштвото.

Направените трошоци поврзани со програмите опишани погоре се прикажани во рамките на Долгорочни програми за стимулација (види белешка 20 и 23).

Белешки кон финансиски извештаи

36. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

а) Обична и разводната заработка по акција

	2025	2024
Добивката за цели на пресметка на заработувачка по акција претставува нето добивката која припаѓа на сопствениците на Друштвото (во илјади денари)	<u>2.535.016</u>	<u>2.238.814</u>
Обична и разводната заработка по акција (во денари, пресметана како нето добивка поделена со бројот на акциите)	<u>29,39</u>	<u>25,96</u>

б) Пондериран просек на број на преостанати обични акции како делител

	2025	2024
Пондериран просек на број на преостанати обични акции како делител за пресметка на обична и разводната заработка по акција	<u>86.254.903</u>	<u>86.254.903</u>

Друштвото има издадено обични акции и една златна акција, која има исти права во однос на исплатата на дивиденда и затоа основната и разводнетата добивка по акција се еднакви. Детали за останатите права на златната акција се наведени во белешка 21.

37. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Нема настани после 31 декември 2025 кои ќе влијаат на добивката или загубата, извештајот за финансиска состојба или паричните текови за 2025 година.

Белешки кон финансиски извештаи

38. РЕГУЛАТОРНО ОПКРУЖУВАЊЕ

38.1. Регулаторно опкружување – мобилна линија

На 5 септември 2008 година, Агенцијата за електронски комуникации („Агенцијата“), по службена должност, достави известување до Друштвото за оние јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги што му биле доделени во согласност со Договорите за концесија. Лиценцата за радио фреквенции коишто ја користи Друштвото во опсег од GSM 900, беше исто така издадена во форма регулирана од ЗЕК со период на важност до 5 септември 2018 година, која беше обновена во 2018 година за дополнителен период од 10 години до 2028 година. Како резултат на измените во подзаконските акти, опсегот од 900 MHz е отворен за UMTS технологија и, врз основа на барање на Друштвото, лиценцата за радиофреквенција беше изменета така што овие фреквенции сега се технолошки неутрални.

Друштвото има право на користење на следниве радиофреквенции за јавни мобилни комуникациски системи:

- 2 x 12.5 MHz во опсегот 900 MHz, период на важност: 2028 (20 години)
- 2 x 10 MHz во опсегот 1800 MHz, период на важност: 2029 (20 години)
- 2 x 15 MHz во опсегот 2100 MHz, период на важност: 2028 (20 години)
- 2 x 15 MHz во опсегот 2100 MHz, со важност на лиценцата до 2028 година, нова
- 2 x 10 MHz во опсегот 800 MHz, период на важност: 2033 (20 години)
- 2 x 15 MHz во опсегот 1800 MHz, период на важност: 2033 (20 години)
- 2 x 10 MHz во опсегот 700 MHz, период на важност: (15 години)
- 100 MHz во опсегот 3.7-3.8 MHz, период на важност: (15 години)

Конкурентот А1 Македонија има право на користење на следниве радиофреквенции за јавни мобилни комуникациски системи:

- 2 x 12.5 MHz во опсегот 900 MHz продолжена до 2028 година
- 2 x 10 MHz во опсегот 2100 MHz
- 2x x 10 MHz во опсегот 2100 MHz
- 2 x 20 MHz во опсегот 800 MHz
- 2 x 15 MHz во опсегот 1800 MHz
- 2 x 15 MHz во опсегот 1800 MHz
- 2x x 10 MHz во опсегот 2100 MHz
- 2 x 10 MHz во опсегот 700 MHz, период на важност: (15 години)
- 100 MHz во опсегот 3.7-3.8 MHz, период на важност: (15 години)

На тендерот за 5G во 2022 година, на мобилните оператори им беа доделени лиценци на 700 MHz и 3.x MHz на нивно барање. Времетраењето на лиценцата е 15 години со можност за продолжување во согласност со закон.

Времетраењето на двете лиценци кои се позиционирани во пониските делови на опсезите што претходно ги поседуваше А1 Македонија беше до 2017 година, 10 MHz во опсегот од 900 MHz и 10 MHz во опсегот од 1800 MHz, и истекоеа на 23 март 2017 година. Врз основа на барањето од А1 за продолжување на лиценцата, Агенцијата донесе Одлука бр. 0804-974 од 2 ноември 2016 да не ги продолжи овие две лиценци. Оваа одлука се базира на ефикасно и ефективно користење на спектарот на фреквенции и потребата за ослободување на радиофреквенции за влез на трет мобилен оператор на пазарот за да се поттикне конкуренцијата. Во моментот овие радиофреквенции не се доделени и не се достапни за продажба на постојните оператори. 2 x 15 MHz во опсегот 2100 MHz продолжена до 2028 година.

Белешки кон финансиски извештаи

38. РЕГУЛАТОРНО ОПКРУЖУВАЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

38.1. Регулаторно опкружување – мобилна линија (продолжува)

На 19 декември 2014 година беа донесени измени и дополнувања на ЗЕК. Беа направени многу значителни промени на ЗЕК, помеѓу нив, Регулативата за роаминг на Балканот беше една од најважните промени и беше во согласност со Регулативата за роаминг во ЕУ III. Транзицискиот период за постепено намалување на цените на роамингот заврши на 1 јули 2017 година. Во 2019 година, регулаторните тела на земјите од Западен Балкан (WB6) (Северна Македонија, Црна Гора, Србија, Босна, Албанија, Косово) воведоа регулатива за роаминг, почнувајќи со RLAN+ (Roam Like At Home) модел на доплата од 1 јули 2019 година до 30 јуни 2021 година. Од 1 јули 2021 година ќе се применува регулатива по RLAN-моделот. Со оваа регулатива беа намалени и цените за меѓународна терминација меѓу земјите од Западен Балкан (WB6).

Новиот Закон за електронски комуникации беше донесен на 4 јули 2025 година, со датум на примена од 1 јуни 2026 година. Подзаконските акти утврдени со овој закон треба да бидат донесени во рок од 15 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Измените и дополнувањата на новиот Закон за електронски комуникации (ЗЕК) коишто се однесуваат на спроведувањето на одредбите од Регулативата (ЕУ) 1309/2024 на Европскиот парламент и на Советот од 23 февруари 2024 година за намалување на трошоците за поставување на гигабитни електронски комуникациски мрежи, беа усвоени на 31 декември 2025 година, со датум на примена од 1 јуни 2026 година. Измените и дополнувањата на новиот ЗЕК во врска со Регулативата (ЕУ) 2022/612 на Европскиот парламент и на Советот за роаминг во јавните мобилни комуникациски мрежи во рамките на Унијата, се исто така ставени на јавна расправа.

Двата мобилни оператори на пазарот, Друштвото и А1 Македонија се назначени за оператори со значителна пазарна моќ („ЗПМ“) на релевантниот големопродажен пазар „Пристап и започнување на повик на јавни мобилни мрежи“. Агенцијата ги наметна истите регулаторни правни мерки за двата оператора:

- обврска за мобилен пристап за сите мобилни витуелни мрежни оператори(MVNO) хибридни видови (вклучително и Препродавач),
- цена базирана на трошок за Целосен MVNO,
- малопродажба минус (-35%) за Препродавачот,
- обврска за пристап до услуга за мултимедиални пораки (MMS) услуги и мобилни податоци врз основа на технолошка неутралност.

MVNO, Луса Mobile хостиран на мрежата на А1 Македонија, влезе на македонскиот пазар и започна со малопродажно работење во јули 2016 година во согласност со регулираните големопродажни услови. Исто така, од октомври 2020 година, започна со работа нов MVNO (Green Mobile), хостиран на мрежата на А1 Македонија. Сите три MVNO се назначени за оператори со ЗПМ на релевантниот пазар за мобилна телефонија. Од јули 2021 година, Mtel подружница на Телеком Србија започна да работи во Македонија како MVNO на мрежата на А1 со главен фокус на ТВ пазарот.

Во 2024 Mtel објави дека го преземал Луса Mobile и неговото целокупно работење во Македонија.

Кабелскиот оператор Телекабел, кој на пазарот е присутен со фиксни услуги (говор, широкопојасен интернет и телевизија), од јануари 2019 година започна да работи како MVNO хостиран на мобилната мрежа на Друштвото под услови на регулирана големопродажба.

Во април 2019 година, Министерството за информатичко општество подготви Национална стратегија за бродбенд во која што се утврдени следниве цели:

- До крајот на 2023 година, најмалку еден поголем град да биде покриен со 5G сигнал;
- До крајот на 2025 година, автопатите и магистралните патишта / главните коридори на основната и сеопфатна патна мрежа во државата да бидат покриени со непрекинат 5G сигнал;
- До крајот на 2027 година, сите градови во државата да бидат покриени со непрекинат 5G сигнал;
- До крајот на 2029 година, секој да има можност за пристап до интернет преку 5G со минимална брзина на пристап до интернет од најмалку 100 Mbps;
- До крајот на 2029 година најмалку 50% од вкупниот број на претплатнички договори на домаќинствата во цела држава, да имаат пристап до интернет од најмалку 100 Mbps;

Белешки кон финансиски извештаи

38. РЕГУЛАТОРНО ОПКРУЖУВАЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

38.1. Регулаторно опкружување – мобилна линија (продолжува)

- До крајот на 2029 година, сите домаќинства по прифатлива цена да имаат можност за пристап до мрежа која овозможува брзина за превземање од најмалку 100 Mbps со можност за надградба на гигабитна брзина;
- До крајот на 2029 година, сите јавни институции (училишта, универзитети, истражувачки центри и други образовни установи, здравствени установи, министерства, судови, локални самоуправи и други државни органи и тела), да имаат симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1 Gbps.

Врз основа на јавна расправа на почетокот на 2021 година Агенцијата ги донесе измените во Правилникот за надоместоци за користење на радиофреквенции:

- Намалување на надоместоците за користење на радиофреквенции од 3.x GHz за 50 % (од 4.000 евра/MHz на 2.000 евра/MHz)
- Намалување на надоместоците за користење на радиофреквенции за 700 MHz за 50 % (од 11.400 евра/MHz на 5.740 евра/MHz)
- Намалување на надоместоците за користење на радиофреквенции над 55 GHz (E опсег на радиофреквенциски линкови) за 50% (од 4.000 евра/250MHz на 2.000 евра/250 MHz).

38.2. Регулаторно опкружување – фиксна линија

Друштвото има обврски како оператор со ЗПМ на неколку регулирани пазари за фиксни услуги.

На почетокот на 2015 година, имплементирано е регулирање на пристапот до оптика, со Локален битстрим пристап преку пристап од нова генерација (NGA) на 3 и 4 ниво и регулирање на VULA (Виртуелен разврзан локален пристап) на ниво 2. Воведувањето на нови технологии за претплата дигитална линија со ногу високи брзини (VDSL Векторинг технологија во 2017 година) од страна на Друштвото за малопродажни корисници доведува до воведување на нови производи за големопродажен пристап и преобликување на регулаторните обврски.

Финалниот документ за големопродажен централен пристап за производи за масовен пазар обезбедени во анализата на пазарот на фиксна локација (Пазар б) беше објавен во април 2017 година. Агенцијата за прв пат наметна регулирање на пристапот до Хибридно оптички коаксијален пристап (HFC). Сите постојни обврски за бакарната и оптичката мрежа остануваат непроменети по извршената нова анализа во 2022 година. Сите обврски се однесуваат на Друштвото и на А1 Македонија како оператори со ЗПМ на пазарот за широкопојасни услуги.

Измените направени во септември 2016 година кои вклучуваат нова обврска за регистрирање на нови и постојни електронски мрежи (ATLAS), се однесуваат на заедничко градење и користење на мрежите и нова обврска за Агенцијата да ги објавува добиените извештаи за мерењата во сегментот на оптичка магистрална мрежа од страна на сите оператори.

Тендерот за давател на USO (Обврска за универзална услуга) услуга беше објавен во октомври 2021 година, за период од 2022-2026 година и еден од главните критериуми за избор е износот на рефундација што го бара учесникот на тендерот од регулаторот.

Согласно резултатите од тендерот, Друштвото е универзален давател до 2026 година за Фиксен пристап и пристап на хендикепирани лица (говорни услуги и интернет од најмалку 12Mbit/s брзина на преземање). А1 Македонија е назначен за Јавни говорници. РЗ Инфомедиа потпиша договор со Агенцијата за универзални услуги за телефонски именик и информации.

Следејќи ги трендовите на пазарот и регулативата на ЕУ, Агенцијата донесе одлуки за дерегулација на неколку пазари: дерегулација и терминирање на сегментите на водови на изнајмени линии и избегнување на регулацијата на услугите за Ethernet изнајмени линии; минималниот пакет на изнајмени линии (малопродажба); пазарот на WLR (Изнајмување на линии на големо); малопродажба на традиционалните фиксни говорни услуги (пристап и сообраќај). Друштвото има обврска за цени базирани на трошоци за регулираните големопродажни услуги, користејќи ја методологијата на Долгорочни инкрементални трошоци ("LRIC").

Белешки кон финансиски извештаи

38. РЕГУЛАТОРНО ОПКРУЖУВАЊЕ (ПРОДОЛЖУВА)

38.2. Регулаторно опкружување – фиксна линија (продолжува)

Кон средината на 2019 година, Агенцијата спроведе ERT тестирање (методологија за определување на цени што се користат за истиснување на конкуренција) за широкопојасни големопродажни услуги пристапни мрежи од следната генерација што ги обезбедуваат двата доминантни оператори (Друштвото и А1 Македонија). Со развиениот ERT модел ќе се тестира можноста за економично реплицирање на малопродажните пакети, вклучувајќи ги и широкопојасните услуги со брзини на пристап поголеми од 30 Mb/s.